



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 3 март 1999
Скопје

Број 12

Год. LV

Акоптацијата за 1999 година изнесува
7.500 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

328.

Врз основа на член 12 од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Словенија („Службен весник на РМ“ бр. 48/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.1999 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА
1999 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА СЛО-
БОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА**

Член 1

Оваа одлука ги уредува условите за увоз на стоки кои во 1999 година ќе се увезат во Република Македонија од Република Словенија и се по потекло од таа земја.

Член 2

За стоката наведена во Прилогот 1, а во рамките на квотите утврдени во истиот не се плаќа царинска давачка и посебни царински давачки. Прилогот 1 е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Количините на стоки во рамките на поодделна квота од Прилогот 1 ги распределува Министерството за трговија на предлог на Комисијата составена од двајца претставници на Министерството за трговија и по еден претставник на Министерството за надворешни работи, на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и на Министерството за финансии.

Комисијата ја води и ја свикува претседателот на Комисијата кој од редовите на претставниците на Министерството за трговија го именува министерот за трговија.

Комисијата донесува критериуми за оформување на предлози за распределба на количините на стоки во рамките на квотите од Прилогот 1.

Член 4

Барање за доделување на одредени количини на стоки во рамките на поедина квота утврдена во Прилогот 1 може да поднесе правен субјект со седиште во Република Македонија (во натамошниот текст: подносител).

Барањето се поднесува во Министерството за трговија најдоцна десетиот (10) ден од влегувањето во сила на оваа одлука.

Барањето од претходниот став треба да ги содржи следните податоци:

- име на фирмата, матичниот број и комплетната адреса на подносителот и на корисникот на стока ако подносителот не е истовремено и корисник;
- тарифниот број за секоја стока (10 бројки);
- наменување на стока од комбинирана номенклатура на царинската тарифа;
- количина на стока за која се поднесува барањето, искажана во единица мерка наведена во Прилогот 1;
- податоци за производните, односно продажните и магацинските капацитети;
- податоци за увоз на стока од истиот тарифен број во претходната година.

За доделување на одредена количина на стока во рамките на поедина квота, Министерството за трговија на подносителот му издава решение во кое се утврдува и рокот во кој може подносителот да го увезе, а согласно член 1 од оваа одлука.

Министерството за трговија може количините на стоки во рамките на поедина квота да ги распределува постапно, притоа водејќи сметка за условите на пазарот за таква стока, при што треба квотата за прво полугодие да се подели во првата половина на март, а за второ полугодие до крајот на месец мај.

Член 5

Царинската управа на Република Македонија ја следи реализацијата на увозот на стоки согласно донесените решенија од член 3 став 3 од оваа одлука и за тоа тримесечно да го известува Министерството за трговија.

Министерството за трговија го објавува обемот на квотите од Прилогот 1 во јавните гласила.

Член 6

Царинскиот обврзник кој што сака да се здобие со преференцијален (повластен) царински третман при увозот на стоката од Прилог 1 од Република Словенија во Република Македонија, мора на царинскиот орган, покрај деталните документи, да му поднесе и докази за потеклото на стоката кој го издава земјата, извозник во согласност со Протоколот за погеклото на стоката според Прилогот 1 на оваа одлука кој е нејзин составен дел.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-985/1
23 февруари 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

ПРИЛОГ 1

**ЛИСТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА
СТОКИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1999 ГОДИНА**

Тарифен број	Наименување на стока	Царинска квота за 1999 година тони	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5
0207 12 00 00	Кокошки домашни замрзнати	2000	1000	1000
0207 14 00 00	Кокошки псечени замрзнати	1500	750	750
0207 14 00 00	Пилешки шгер (замрзнат)	150	75	75
0207 27 00 00	Од мисирки, парчиња и отпалоци (освен шгер) замрзнати	200	100	100
0210 19 00 00	Месо свинско, друго	100	50	50
0401 20	Млеко со содржина на маснотија над 1% до 6% по маса	3000	1500	1500
0402 10	Млеко во прав, гранули или во други цврсти форми, со содржина на маснотија до 1,5% по маса	50	25	25
0405 10	Путер со содржина на маснотија до 85% по маса	100	50	50
0406 90 00 90	Друго, гауда, ајдамер, трапист	50	25	25
0701 10 00 00	Компир семенски	200	200	-
1502 00 10 00	Маснотни од животни од видовите говеда, овци или кози, освен оние од тарифен број 1503 (за индустриски цели)	300	150	150
1601 00	Колбаси и слични производи од месо од други класични производи за јаде- ње или од крв, сложени прехранбени производи врз база на овие производи	1500	750	750
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од други класични производи или од крв	500	250	250
1604 13 00 00	Сардини, сардинели и папални	400	200	200
1704 90	Друго (бонбони и други шеќерни производи)	100	40	60
1806	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао	300	120	180
1905 30 00 00	Слатки, бисквити, вафли и обланди	200	80	120
1905 90 00 00	Друго (солени бисквити)	150	75	75
2009 80 00 00	Сок од друго овошје или зеленчук	600	300	300
2103 30 00 90	Приготвен синап (сеџф)	200	100	100
2309 90 00 11	Храна за рибна младенка	500	250	250
2402 20 00 00	Цигаря што содржат тутун	200	100	100

329.

Врз основа на членовите 30 и 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.02.1999 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ 2000**

Член 1

Се основа Национален комитет 2000, како работно тело на Владата на Република Македонија (Влада).

Член 2

Националниот комитет 2000 се основа за развивање на националниот акциски план.

Националниот акциски план ги опфаќа работите кои се однесуваат на националната стратегија, аналитичката методологија, оценката за нивото на проблемот, интерактивното дефинирање на процесите на решавање со соодветните тела во институциите, рамките на тестирањата и интеграцијата на системот и изготвување и ревизија на финансиските конструкции околу решавањето на техничкиот проблем настанат како резултат на форматот во кој се запишува датумот кај информациите системи.

Покрај активностите определени во ставот 2 на овој член, Националниот комитет 2000 може да презема и други активности кои се во функција на решавање на основниот проблем

Член 3

Националниот комитет 2000 е составен од претседател, координатор и определен број на членови, во зависност од работите и задачите за кои се ангажираат.

За претседател на Националниот комитет 2000 се определува д-р Оливер Илиев, професор на Електротехничкиот факултет во Скопје.

За координатор на активностите на Националниот комитет 2000 се определува Фисник Марку, помошник на министерот за наука задолжен за работите на информатиката во Министерството за наука.

Стручниот профил на членовите на Националниот комитет 2000 го определува претседателот на Комитетот.

Член 4

Мандатот на претседателот и координаторот на Националниот комитет 2000 е определен за времетраење на активностите содржани во Националниот акциски план.

Времетраењето на мандатот на членовите на Националниот комитет 2000 е определено во зависност од потребите за кои тие се ангажирани.

Член 5

Начинот на работата на Националниот комитет 2000 се определува со деловник за работа на Комитетот.

Националниот комитет 2000 е должен за своите активности да ги известува Владата и Министерството за наука.

Член 6

Средствата за работа на Националниот комитет 2000 се обезбедуваат од Буџетот на Републиката, од Светската банка и од други извори.

Член 7

Стручните и техничките работи за потребите на Националниот комитет 2000 ги врши Министерството за наука – Секторот за информатика.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-437/1
18 февруари 1999 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

330.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.02.1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА ГЛОБАЛНИОТ ФОНД ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА (ГЕФ)

1 За национален координатор за ГЕФ се назначува Тони Поповски, министер за животна средина.

2 Координаторот ќе работи на сите активности на национално ниво за спроведување на целите опфатени

со програмите на имплементационите агенции на ГЕФ и истовремено ќе ги запознава со приоритетите на национално ниво

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-890/1
23 февруари 1999 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

331.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за Јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97 и 3/98) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 февруари 1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ

1. Се огласува именување на еден заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 18 од Законот за Јавното правобранителство, пријавите со потребните документи да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

Бр. 23-953/1
18 февруари 1999 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

332.

Врз основа на член 15 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Недвижен имот – објект во површина од 1085 м² и дворно место во површина од 1584 м², на КП бр. 134 КО Струга, евидентиран во ПЛ бр. 1652 сопственост на Република Македонија, се дава на користење на Заводот за вработување на Република Македонија – Биро за вработување – Струга.

Член 2

Заводот за вработување на Република Македонија – Биро за вработување – Струга, се обврзува во објектот и земјиштето од член 1 на оваа одлука, да определи и

записнички утврди простор неопходен за обавување на дејноста на Центарот за стручно оспособување и преквалификација – Струга

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 23-2458/1

23 февруари 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

333.

Врз основа на член 17-б од Законот за промет со земјиште и згради („Службен весник на СРМ“ бр 36/75, 41/75, 10/79, 51/88 и „Службен весник на РМ“ бр 4/93) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАМЕНА НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Се врши замена на недвижности – земјиште во државна сопственост што претставува КП бр 186/2 КО Претор, во површина од 8796 м², со земјиште што претставува приватна сопственост од КП бр. 123, КО Курбиново, во површина од 8756 м² на Живко, Крсте, Блаже и Рајна Илиевски, сите од с Курбиново.

Член 2

Замената од член 1 на оваа одлука да се изврши заради изградба на брана на Курбинска Река предвидена со Одлука на Владата на Република Македонија за определување на услови за градба, бр. 23-2767/1 од 1.12.1997 година („Службен весник на РМ“ бр. 62/97), а со цел разрешување на имотно-правните односи во врска со експропријацијата на земјиштето од КП бр 123, КО Курбиново, во површина од 8756 м²

Член 3

Замената од член 1 на оваа одлука да се изврши со посебна спогодба која ќе се склучи помеѓу сопствениците на земјиштето од КП бр 123, КО Курбиново, од една страна и Водостопанската работна организација „Водостопанство – Преспанско Езеро“ – Ресен, како предлагач на постапката за експропријација од друга страна, со учество на Јавниот правобранител на Република Македонија

Член 4

Правото на користење на досегашниот корисник на АД „Агроплод“ – Ресен на земјиштето во државна сопственост што претставува КП бр 186/2 КО Претор, во површина од 8796 м² престанува со денот на влегување во сила на оваа одлука

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 23-904/1

23 февруари 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с р

334.

Врз основа на член 17-б од Законот за промет со земјиште и згради („Службен весник на СРМ“ бр 36/75, 41/75, 10/79, 51/89 и 38/91 и „Службен весник на РМ“ бр 4/93) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Се врши замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште и тоа пасиште кое претставува КП бр 403 во површина од 1.852 м², 7 класа во м.в. „Ред круша“, земјиште кое претставува КП бр. 404 во површина од 551 м² во м.в. „Ред круша“, земјиште – нива кое претставува КП бр 413/1 во површина од 262 м², 4 класа во м.в. „Река“, земјиште кое претставува КП бр. 414 во површина од 2 563 м² во м.в. „Рален“ и земјиште – нива кое претставува КП бр 419/2 во површина од 118 м², 4 класа во м.в. „Река“ сите во КО Свиништа – Охрид, заведени во поседовен лист 156 сопственост на Република Македонија, со земјоделско земјиште и тоа нива која претставува КП бр. 910 во површина од 3 540 м² 7 класа во м.в. „Влази“, нива која претставува КП бр. 1400 во површина од 744 м² 6 класа во м.в. „Влази“ и нива која претставува КП бр. 2467 во површина од 1.661 м², 6 класа во м.в. „Поле“ сите исто така во КО Свиништа – Охрид, заведени во поседовен лист 348, сопственост на Ристо Николоски од Охрид

Член 2

Договорот за замена на правото на сопственост на недвижности од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр 23-926/1

23 февруари 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с р.

335.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.1999 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ЗА ОБЈЕКТОТ „ПЕРМАНЕНТНА ГПС СТАНИЦА“, ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА ОХРИД

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на објектот „Перманентна ГПС станица“, што ќе се гради во општината Охрид, КО „Охрид“, м.в. „Железничка“, на катастарските парцели КП бр 10645/1, со површина 31 687 м², катастарска култура пасиште 4 класа, земјиште сопственост на Р Македонија – сегашен корисник Министерство за одбрана, и КП бр 10645, со површина 600 м², катастарска култура неплодно, земјиште сопственост на Р Македонија – сегашен корисник Републичка геодетска управа, а инвести-

тор е Републичка геодетска управа и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог - ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-938/1
23 февруари 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

336.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.02.1999 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА НА ОБЈЕКТОТ „БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ“, ШТО ЌЕ СЕ ГРАДИ ПОКРАЈ МАГИСТРАЛНИОТ ПАТ М-4, ДЕЛНИЦА ТЕТОВО – ГОСТИВАР, СТАЦИОНАЖА 2+250 ДЕСНО, ОПШТИНА ТЕТОВО

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на објектот „Бензинска пумпа“ со придружни објекти, што треба да се гради покрај магистралниот пат М-4, делница Тетово – Гостивар, стационаж на км. 2+250 десно општина Тетово, КО „Мала Речица“, место викано „Прекоче“, КП бр. 654/1, катастарска култура нива 3 класа, со површина 4265 м² сопственост на Јахи Селимов Абдирезак, а инвеститори се ТУП „Рамо – Комерц“ и Јахи Селимов Абдирезак од М. Речица и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-539/1
23 февруари 1999 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје тужителот Стојковски Димитар од Скопје, ул „Загребска“ бр 24, тужбата поднесена против Република Македонија, за утврдување право на сопственост и право на користење ја прошири и на II-ро тужениот Мицков Илија, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Мицков Илија да се јави во Основниот суд Скопје I - Скопје, во рок од 30 дена по објавување на огласот во „Службен весник на РМ“,

или да одреди полномошник кој пред судот ќе ги штити неговите интереси

Во спротивно, на тужениот ќе му биде одреден времен застапник кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4730)

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Јахи Афети од Скопје, ул „389“ бр.47, против тужените Крстиќ Горица и Крстиќ Станоја од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужените во рок од 30 дена од објавување на овој оглас да ја достават својата точна сегашна адреса на живеење или во истиот рок да се јават во овој суд

Во спротивно, ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нивните интереси до правосилното окончување на оваа постапка

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V П бр 265/99. (4450)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Емине Таировска Алиев - ска од Куманово, против тужениот Алез Алиевски од Куманово, со непозната адреса во Австрија

За привремен застапник на тужениот од страна на судот му се поставува Жикица Стоилковиќ, адвокат од Куманово, кој ќе го застапува тужениот се додека тој или неговиот застапник не се појават пред судот

Од Основниот суд во Куманово, I П бр 09-11/99

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 1062/98, на регистарска влошка бр 030017792-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија на големо и мало и услуги „СКОПСКО И СЕ Е МОЖНО“ ДООЕЛ, увоз-извоз, ул „Борис Крајгер“ бб, Штип

Дејности 50 10, 50 30, 50 30/1, 50 40/1, 50 40/2, 50 50, 51 21, 51 24, 51 23, 51 31, 51 34, 51 35, 51 39, 51 46, 51 51, 51 53, 51 54, 51 55, 51 57, 51 70, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44/1, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 55 40, 55 51, 55 52, 63 30, 74 12, 74 70, 74 84, 50 20, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, угостителски и туристички услуги, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, консигнациона продажба, реекспорт

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува за свое име и за своја сметка

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Марјан Петров – управител без ограничувања

Друштвото во надворешниот промет го застапува Марјан Петров – управител без ограничувања

Во правниот промет со трети лица друштвото застапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 1965/98 (3988)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 1080/98, на регистарска влошка бр 030017972-1-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усо-

гласувањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „КЛАСИК“ увоз-извоз јтд, Делов Ристо и др ул „Сутјеска“ бр 43-а-4, Штип

Се врши претворање и усогласување на ППУ „КЛАСИК“ во јтд, и новата фирма гласи Друштво за производство, трговија и услуги „КЛАСИК“ увоз-извоз, јтд, Делов Ристо и др со седиште на ул „Сутјеска“ бр 43-а-4, Штип

Содружници во друштвото се Делов Ристо и Делова Лилјана од Штип

Дејности 01 11/1, 01 11/2, 01 11/3, 01 11/4, 01 12/1, 01 13/2, 01 21, 01 22/1, 01 22/2, 01 23, 01 24, 01 25, 50 10, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 40/1, 50 40/2, 50 40/3, 51 21, 51 23, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 44, 51 42, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 51 53, 51 54, 51 55, 51 57, 51 66, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 55 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 63, 55 30/2, 55 40, 74 84

Управител на друштвото е Делова Лилјана, без ограничување

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 1080/98

(3992)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 1005/98, на регистарска влошка бр 03001722²-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги „ГО-ПРОМ“ дооел, увоз-извоз „Кеј на револуцијата 29, Кочани

Основач на друштвото е Горан Гоцевски од Кочани

Дејности 50 10, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 40/1, 50 40/2, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 38, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 47, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 63, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 60 21, 60 22, 60 24, 63 12, 74 13, 74 40, 74 83, надворешна трговија со прехранбени производи и непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, респект, консигнација, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги

Неограничени овластувања Потполна одговорност

Управител на друштвото е Горан Гоцевски без ограничување во застапувањето во внатрешниот и надворешниот промет

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 1005/98

(3959)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 874/98, на регистарска влошка бр 03001593²-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД, на Друштво за производство, промет и услуги „СМИКИ“ дооел, ул „Гошо Викентиев“ бр 43, Кочани

Основач и единствен содружник Гоце Митков

Дејности 01 11/1, 01 11/2, 01 11/3, 01 11/4, 15 32, 15 33, 15 61, 15 81/1, 15 81/2, 15 85, 15 91, 15 92, 15 95, 15 98/1, 15 98/2, 17 16, 17 40/1, 17 40/2, 17 54, 18 10, 18 21, 18 22, 18 23, 18 24, 18 30, 19 10, 19 20, 19 30, 25 12, 25 13, 25 24, 36 61, 36 62, 36 63, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 36, 51 37, 51 41, 51 42/1, 51 42/2, 51 47, 51 56, 51 63, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 62, 52 63, 52 71, 65 12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, превоз на стоки во меѓународниот патен сообраќај, превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет на стоки и услуги со Република Бугарија, респект

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Гоце Митков, управител и застапник со неограничени овластувања

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 874/98 (3961)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 1000/98, на регистарска влошка бр 03001717²-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП и усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, трговија и услуги „АГРОЦЕНТАР“ до о ул „Стевка Тасева“ бр 6, Кочани

Дејности 01 11, 01 11/1, 01 11/2, 01 11/3, 01 11/4, 01 12, 01 12/1, 01 12/2, 01 13, 01 13/1, 01 13/2, 01 21, 01 22, 01 22/1, 01 22/2, 01 23, 01 24, 01 25, 01 30, 01 41, 01 41/1, 01 41/2, 01 41/3, 01 42, 02 01, 02 02, 15 11, 15 12, 15 13, 15 31, 15 32, 15 33, 15 41, 15 42, 15 43, 15 51, 15 52, 15 61, 15 62, 15 71, 15 72, 15 81, 15 81/1, 15 81/2, 15 91, 15 92, 15 93, 15 94, 15 95, 15 96, 15 97, 15 98, 15 98/1, 15 98/2, 17 40, 17 40/1, 17 40/2, 17 51, 17 52, 17 53, 17 54, 17 54/1, 17 54/2, 17 60, 18 10, 18 21, 18 22, 18 23, 18 24, 24 20, 24 30, 25 11, 25 12, 25 13, 25 21, 25 22, 25 23, 25 24, 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 40, 50 40/1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 51 11, 51 2, 51 13, 51 4, 51 15, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 45, 51 46, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 66, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 31, 52 32, 52 33, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 74, 55 30, 55 30/1, 55 30/2, 55 40, 60 23, 60 24, 63 12, 71 31, 71 32, 71 33, 71 34, 91 11, 91 2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција и СР Југославија, застапување и посредување во надворешно трговскиот промет, продажба на стоки во консигнациони складишта, респект, застапување на странски правни и физички лица, комисиона продажба

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Тони Максимов, управител без ограничување

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 1000/98

(3962)

Основниот суд во Штип, со решението Трег бр 876/98, на регистарска влошка бр 03001595²-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство и трговија, „ИН-КОМ“ до о увоз-извоз, ул „Браќа Миладинови“ бр 6, Штип

Содружници. Слободанчо Георгиев, Сузана Георгиева, Штип

Дејности 25 21, 25 22, 25 23, 22 24, 28 71, 28 72, 28 73, 28 74, 28 75, 50 10, 50 20, 50 30, 50 30/1, 50 30/2, 50 30/3, 50 40/1, 50 40/2, 50 40/3, 50 40/4, 50 50, 51 11, 51 12, 51 13, 51 14, 51 15, 51 16, 51 17, 51 18, 51 19, 51 21, 51 22, 51 23, 51 22, 51 23, 51 24, 51 25, 51 31, 51 32, 51 33, 51 34, 51 35, 51 36, 51 37, 51 38, 51 39, 51 41, 51 42, 51 42/1, 51 42/2, 51 43, 51 44, 51 47, 51 51, 51 52, 51 53, 51 54, 51 55, 51 56, 51 57, 51 61, 51 62, 51 63, 51 64, 51 65, 51 66, 51 70, 52 11, 52 12, 52 21, 52 22, 52 23, 52 24, 52 25, 52 26, 52 27, 52 41, 52 42, 52 43, 52 44, 52 44/1, 52 44/2, 52 44/3, 52 44/4, 52 45, 52 46, 52 47, 52 48, 52 50, 52 61, 52 62, 52 63, 60 24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, меѓународна шпедиција,

агенциски услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, услуги на меѓународен транспорт на стоки и услуги, надворешен транспорт со сопствено возило, реекспорт, меѓународен транспорт со стоки и патници

Неограничени овластувања, потполна одговорност

Слободанчо Георгиев, управител со неограничени овластувања

Од Основниот суд во Штип, Трег бр 876/98 (3971)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II – Скопје, со решението II Рег ЗГ бр. 139/99 на 24.2.1999 година во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното.

Ловното друштво „Потполошка“ – Петровец, со седиште во општина Петровец.

Дејноста на Ловното друштво „Потполошка“ – Петровец е да ја развива и организира активноста за одгледување, заштита и отстрел на дивеч, создава услови за спорт и рекреација на членовите на ловното друштво, организира активности за подигање на ловното образование на ловците, ловната свест и култура и зацврстување на ловчката дисциплина, да изградува ловечка љубов кон дивечот во природата, зачувување на еколошката рамнотежа и зачувување на човековата екологија, да допринесува за развој на стрелаштвото како спорт, да води ловна статистика и евиденција на ловечки трофеи, да користи научни сознанија за развој, одгледување и заштита на дивечот во природата, да работи на подобрување на бонитетот на ловиштата и постапува согласно годишните планови изготвени врз основа на стопански основи, да работи на подигање на разни објекти заради создавање на подобри услови за опстанок на дивечот, особено во зимски услови, да организира контрола и развој на дивечот, бројната состојба, годишниот прираст и отстрел, по потреба да организира разни стручни предавања и семинари, да соработува со други ловни друштва и други повисоки асоцијации и здруженија во земјата и странство, да ги известува надлежните министерства и други надлежни во Републиката за состојбата на дивечот во ловиштата, да утврдува режим на ловење согласно Законот за ловство и да донесува посебни правилници со кои поблиску се регулира одредена материја од работата на друштвото

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.

Основниот суд во Крушево, со решението Рег.Згф бр. 2/99 го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението на одгледувачи на овци „Белушка ледина“ – Крушево, со подрачје на дејствување на територијата на општина Крушево и Житоше со седиште во Крушево на ул. „Томе Никле“ бб

Целта, дејноста и активноста на Здружението е поттикнување, помагање, синхронизирано организирање на постојниот развој на индивидуалното овчарско производство, негување, развивање и творечко поврзување на трудот со научните достигнувања во земјата и странство, застапување на интересите преку делегати во повисоките институции на Државата-Сојуз, стопанска комора, Влада на РМ Лице овластено за застапување на Здружението е Љупчо Василоски

Од Основниот суд во Крушево (4719)

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег.Згф бр. 74/99 го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации здружението „Мариовско Менглески културни средби“ од Прилеп.

Како основни цели на здружението се негување и презентирање на народното фолклорно богатство на

Мариовско Менглескиот регион, организирање на средби на населението и Менглески, како и културни средби со Здруженија кои негуваат слични активности во РМ, Република Грција и Дијаспората.

Седиштето на Здружението е во Прилеп на ул. „Маркова“ б.б.

Лица овластени за застапување и престапување на здружението се Горѓе Гошески и Ристе Николоски од Прилеп.

Од основниот суд во Прилеп (4720)

Основниот суд Тетово, со решение Рег. згф.бр.6/99 од 16.02.1999 година го запиша следното:

1. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег. бр.6/99 се запишува Здружение на граѓани „Будо-кан“-Сојуз на Македонија, со седиште во Тетово, населба Дреновец бр.45.

Лице овластено за застапување е Шефки Селами.

2. Работата и активноста на Сојузот ќе се однесува на поттикнување омасовување, развој и унапредување на спортот и координирање и усогласување на програмските активности во рамките на Сојузот како и развивање на соработка со сите спортски клубови во РМ.

Подрачје на организацијата и дејствување на Сојузот е територија на Р.Македонија.

Здружението на граѓаните, Сојузот стекнува својства на правно лице и може да почне со работа од 16.02.1999 година.

Од основен суд во Тетово (4721)

Основниот суд во Тетово со решението Рег. Згф. бр. 47/99, објавува дека во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации го запиша Одбојкарскиот клуб „Лирија“ од с. Жеровјане.

Работата и активноста на клубот е создавање на услови за што поголем опфат на училишната и студентска младина за занимавање со одбојкарскиот спорт, популаризација на истиот, создавање на услови за работа и подигнување на квалитетна одбојка и слично.

Седиштето на Здружението е во с. Жеровјане, а ќе делува на подрачјето на с. Жеровјане, општина Боговиња и градот Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (4722)

Основниот суд во Тетово објавува дека во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации под Рег. бр. 11/99 од 19.2.1999 година е запишано Здружение на родители на деца заболени од церебрална парализа – Тетово.

Работата и активностите на Здружението е откривање и вклучување во здружението лица заболени од церебрална парализа, нивни родители и старатели, давање помош на заболени лица и членови на нивните семејства во правилно користење на законски и внатрешни прописи за остварување на здравствена и социјална заштита и слично.

Седиштето на Здружението е во Центарот за социјална работа Тетово, ул. „121“ бр. 1, а ќе делува на подрачјето на општините Тетово, Боговиње, Брвеница, Вратница, Желино, Јегуновце, Каменеане, Теарце, Цепчиште и Шипковица.

Од Основниот суд во Тетово. (4723)

Основниот суд во Тетово објавува дека во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации под Рег. бр. 117/99 од 19.2.1999 година е запишано Здружение на корисници на вода за наводнување од ХМС „Радиовце – Бистрица“ – пумпна станица Цепчиште, со скратен назив ВКЗ пумпна станица Цепчиште

Работата и активностите на Здружението е подобро организирање на неговите членови во користење и ра-

спределба на вода за наводнување и поефикасно и порационално наводнување на површините кои ги покрива здружението и слично.

Седиштето на Здружението е во с. Цепчиште – Општина Цепчиште 91220 Тетово, а истото ќе делува на подрачјето кое е покриено од пумпна станица Цепчиште која користи и вода од главниот канал Радиовце – Бистрица односно река Вардар.

Од Основниот суд во Тетово.

(4724)

Се запишува во Регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации под Рег. бр. 16/99 од 8.2.1999 година Здружението на тутунопроизводителите „Житоше“ – Житоше, со седиште во с. Житоше, а со подрачје и дејност на дејствување на територијата на Општина Житоше.

Целта, дејноста и активностите на Здружението е да го иницира, помага и насочува развојот и унапредувањето на тутунопроизводството во општината и самостојно или договорено со Сојузот на здруженијата на тутунопроизводителите на Република Македонија.

Од Основниот суд во Крушево.

(4725)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Рег. Згф. бр. 42/99 од 19.2.1999 година во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации се запишува Ловечкото друштво за заштита, одгледување и ловење на дивеч „Љуботен“ с. Вратница.

Работата и активностите на здружението се заштита, одгледување и ловење на дивеч, создавање на услови за спорт и рекреација на неговите членови, развивање на љубов кон дивечот, природата и унапредување и чување на животната средина и слично.

Седиштето на Здружението е во с. Вратница, а истото ќе делува на подрачјето на општина Вратница.

Од Основниот суд во Тетово.

(4726)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Рег. Згф. бр. 30/99 од 12.2.1999 година во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации се запишува Здружение на глуви и наглуви – Тетово

Работата и активностите на Здружението се откривање на глуви лица, нивно евидентирање и вклучување во работата на здружението, заштита на глувите и наглувите лица, нивната рехабилитација, образование, вработување, афирмирање на јазикот со знаци и слично.

Седиштето на Здружението е во Тетово, а истото ќе делува на подрачјето на општините Тетово, Цепчиште, Теарце, Вратница, Јегуновце, Желино, Брвеница, Боговиње, Каменјане и Шипковица.

Од Основниот суд во Тетово.

(4727)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Рег. Згф. бр. 98/99 од 16.2.1999 година во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации се запишува Атлетски клуб „ЉУБОТЕН“ – Тетово.

Работата и активностите на Здружението е развој на атлетскиот спорт во општината Тетово и пошироко, организација на атлетски натпревари, организација на систем на натпревари и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово, а истото ќе делува на подрачјето на општината Тетово.

Од Основниот суд во Тетово.

(4728)

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со решението Рег. Згф. бр. 73/99 од 23.2.1999 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации се запишува Фудбалскиот клуб „Црвена звезда“ од с. Сенокос.

Цели и задачи на клубот се придонесе за развој на спортот и физичката култура посебно на фудбалот,

обезбедување на доследна примена на фудбалските прописи, учество во соодветното фудбалско првенство, заложби за обезбедување на регуларност на фудбалското првенство, обезбедување и организирање на пријателски натпревари и турнири, соработка со органите на ОФС Прилеп и други цели и задачи.

Седиштето на клубот е во с. Сенокос.

Лице овластено за застапување и претставување на клубот е Кузманоски Томислав од с. Сенокос.

Од Основниот суд во Прилеп.

(4729)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Рег.згф. бр. 46/98 го запиша:

I. Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр.26 се запишува здружението на граѓани „Друштво за геотехника на Македонија“ со скратен назив ДГМ со седиште во Скопје на бул. „Партизански одреди“ б.б.

– Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател проф.д-р Васил Витанов

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на координација и стимулација на следењето на современиот развој на науката и практиката во областа на геотехниката, обезбедување, благовремено информирање на членовите на друштвото, поттикнување и зајакнување на размената на професионални инженерски, научни и техничко-технолошки идеи, како и трансфер на научно-истражувачките, развојно-техничките и проектанските знаења и информации меѓу наставно-научните и истражувачки организации, развојните и проектанските служби и производните претпријатија од областа на геотехниката и други форми на инвентивна работа од областа на геотехниката.

– Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 03.02.1999 година.

Од Основниот Скопје I – Скопје.

(4731)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Рег.згф. бр. 181/98 ја утврди: I Програмата и Статутот на здружението на граѓани „Организација на потрошувачите на Македонија“ со скратено име „ОПМ“ со седиште во Скопје со својство на правно лице од 10.01.1996 година во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег.бр.36 се запишува здружението на граѓани „Организација на потрошувачите на Македонија“ со скратено име „ОПМ“ со седиште во Скопје, ул. „Водњанска“ бб.б кое го застапува претседателот Маријана Лончар – Велкова од Скопје

Од Основниот суд Скопје I – Скопје

(4732)

Основниот суд во Кичево со решение Рег.Згф. бр. 41/98. го запиша пререгистрирањето на Авто мото друштвото „Треска“ од Македонски Брод, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации.

Здружението ќе ги собира автомобилите и моторциклите и другите граѓани во членство во Авто мото друштвото, ќе ги застапува интересите, ќе развива и негува меѓусебна солидарност меѓу членовите и другите учесници во сообраќајот, ќе ги следи состојбите и проблемите во сообраќајот на патиштата, ќе ја шири сообраќајно-техничката култура, ќе организира сообраќајно воспитна дејност на децата и младинците, ќе развива активност за унапредување на сите категории на возачи, ќе го развива авто мото и кампинг туризмот, ќе организира натпревари на државен шампионат во автомобилизам и моторциклизам, ќе врши давање авто механичарски и авто сервисни услуги, ќе формира

фондови за финансирање на активности за превентивни цели во патниот сообраќај и друго.

Здружението има седиште во М. Брод на ул. „7 Септември“ број 4.

Здружението дејствува на територијата на Општина Македонски Брод, Самоков и Пласница.

Здружението ќе го застапува и претставува Бошко Милошески и Блаже Карафилоски.

Од Основниот суд во Кичево. (4733)

Основниот суд во Кичево со решението Рег.згф.бр. 12/99 го запиша основањето на Општинскиот фудбалски сојуз Македонски Брод во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации

Здружението ќе се ангажира за развој на фудбалот, ќе се грижи за создавање на материјални и други услови за фудбалот, и за утврдување на основните и стручните работи за фудбалот, обезбедување на правата и обврски на фудбалските судии, обезбедување права и обврски на фудбалските тренери и др.

Седиштето на Здружението е во Македонски Брод.

Здружението ќе дејствува на територијата на Македонски Брод.

Здружението ќе го застапува и претставува Миленко Бошкоски.

Од Основниот суд во Кичево (4734)

Основниот суд во Кочани, со решението Зг. бр. 15/98 во регистарот за Здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓаните со име „Здружение на возачи од Кочани“, со седиште во Кочани на ул. „29-ти Ноември“ бр. 111

Лица за застапување на Здружението се претседателот Цветан Димитров, секретар, Јорданчо Атанасов и членот на извршниот одбор Јордан Цидров

Работата и активностите на Здружението ќе се однесуваат на остварување и усогласување на интересите на членовите, заради вршење на дејности и активности за подобрување на сообраќајната култура, безбедноста на сообраќајот на патиштата, техничка исправност на моторните возила и други прашања од заеднички интерес предвидени со Статутот на Здружението.

Здружението на граѓани продолжува да работи со својство на правно лице од негово основање – 17.12 1968 год.

Од Основниот суд во Кочани. (4735)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Рег.Згф.бр. 61/99 од 11.1.1999 година, го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението под име: Општинско здружение на лозарите „Тиквешко грозје“ од Кавадарци, кое ќе се залага за преземање разновидни активности во областа на подигањето, заштитата и унапредувањето на лозарството во Општината Кавадарци.

Седиштето на Здружението е во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4736)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Рег.Згф.бр. 10/98 од 11.1.1999 година, го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението под име: „Здружение на тутунопроизводителите“ од Кавадарци, кое ќе се залага да го иницира, помага и насочува развојот и унапредувањето на тутунопроизводството во општината, самостојно или договорено со Сојузот на здруженија на тутунопроизводителите на РМ.

Седиштето на Здружението е во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4737)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Рег.Згф.бр. 12/98 од 11.1.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението под име: Авто-мото друштво „Страшо Пинџур“ Кавадарци, кое ќе се залага за преземање активности заради остварување, усогласување и заштита на интересите на автомобилистите, мотоциклистите, трактористите и на другите граѓани со цел за заштита на нивните интереси во доменот на автомобилизмот, мотоциклизмот, туризмот и безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. „29-ти Ноември“ бр. 36.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4738)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Рег.Згф.бр. 45/99 од 11.1.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации здружението под име: Центар за помош на лица со ментален хендикеп „Порака – Кавадарци“ од Кавадарци, кое ќе се залага за иницирање, обезбедување севкупна општествена грижа и третман на лицата со ментален хендикеп, помагање во ангажирање на родителите, старателите и пријателите на лицата со ментален хендикеп во работата на Центарот, проучување и следење на развојот на заштитата и третман на лицата со ментален хендикеп, залагање за доследна примена на сите усвоени меѓународни документи за човекови права и права на хендикепираните лица, а посебно на лицата со ментален хендикеп.

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. „Маршал Тито“, бб.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4739)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Рег.Згф.бр. 46/99 од 11.1.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението под име: Здружение на телесно инвалидизирани лица Кавадарци, за откривање, евидентирање и вклучување во Здружението на телесно инвалидизирани лица, статистичка обработка по дијагнози, пружање помош на ваквите категории лица, како и на нивните семејства во остварувањето на правата од социјална, здравствена, економска и друг вид заштита, усовршување на системот на рехабилитација, образование, вработување и друго.

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. „Маршал Тито“, бб.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4740)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Рег.Згф.бр. 17/99 од 11.1.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението под име: „Совет за превентива против малолетничка деликвенција“ Кавадарци, кој ќе се залага за следење на малолетничката деликвенција, благовремено реагирање за констатирање на состојби, предлагање на конкретни активности, за надминување на лошите состојби, организирање на предавање, трибина, семинари и други форми за едукација, како и организирање на слободното време на младите.

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. „Западен булевар“, бб спортска сала „Јасмин“.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4741)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Рег.Згф.бр. 28/99 од 11.1.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението под име: Фудбалскиот клуб „Габер“ од населба Ваташа, кој ќе се залага за развивање на фудбалскиот спорт врз начелата на аматеризмот.

Седиштето на клубот е во населбата Ваташа, ул. „Калница“ бб.

Од Основниот суд во Кавадарци (4742)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Рег.Згф.бр. 8/98 од 11.1.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението под име: „Републички фестивал на младински и детски хорови на Македонија“ од Кавадарци, кој ќе се залага за преземање активности насочени кон негување и поттикнување на хорското пеење кај децата и младинците во основните и средните училишта, во домовите на културата, младинските и детските домови и другите установи и организации каде што членуваат децата и младинците.

Седиштето на Здружението е во Кавадарци.
Од Основниот суд во Кавадарци. (4743)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Рег.Згф.бр. 56/99 од 11.1.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението под име: Кошаркарскиот клуб „Гимназијалец“ од Кавадарци, кое ќе се залага за преземање активности за постојан развој и унапредување на кошаркарскиот спорт.

Седиштето на Здружението е во Кавадарци.
Од Основниот суд во Кавадарци. (4744)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Рег.Згф.бр. 41/99 од 11.1.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението под име: „Републички совет за унапредување на заштитата при работа, заштитата од пожари и заштитата на животната средина“, кое ќе се залага за следење на современиот начин и техничко-технолошкиот развој и да дава мислење за оптимални технички и технолошки решенија при инвестициони и други потфати од аспект на заштитата при работа, заштитата од пожари и заштитата на животната средина.

Седиштето на Здружението е во Кавадарци на ул. „Моша Пијаде“ бр. 10-1/14.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4745)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Рег.Згф.бр. 1/98 од 11.1.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението под име: „Здружение на инвалидите од војната–Кавадарци“ од Кавадарци, кое ќе се залага да создава услови за задоволување на материјалните, културните, и другите потреби на членството, да предлага донесување на соодветни прописи за обезбедување на материјална заштита на инвалидите од војната, да организира спортско-рекреативни и други активности со членството и превентивно да делува за заштита на населението од заостанатите од војната експлозивни средства.

Седиштето на здружението е во Кавадарци.
Од Основниот суд во Кавадарци. (4746)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Рег.Згф.бр. 9/98 од 11.1.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението под име: Клуб за ултра лесни летала „Пегаз“ Кавадарци, за преземање активности со цел да се развива и унапредува физичката култура во доменот на воздухопловниот спорт.

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. „Браќа Миладинови“ бр. 7.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4747)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 36/99 за 1999 година се запишува здружение под име:

Ловечко друштво „Тиквеш“ од Кавадарци, а основни задачи се одгледување, размножување, заштита и ловчење на дивеч; обезбедување услови за унапредување на ловството во своите ловишта; создавање услови за ловен спорт и рекреација на членовите на здружението; изградување на ловечки морал и етика, како и напредување на ловечкиот туризам.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4748)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 44/99 за 1999 година се запишува здружение под име: „Општинска организација на глуви и наглуви лица“ – Кавадарци, кое ќе се залага за откривање на глувите и нивно евидентирање и вклучување во работата на здружението; заштита, рехабилитација, образование и вработување на глуви и наглуви лица, организирање на културно забавни активности за ваква категорија лица, афирмација на јазикот со знаци, помагање и развивање на спортот со ваква категорија лица како и соработување со соодветни здруженија и сојузи.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4749)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 15/99 за 1999 година се запишува здружение под име: „Ракометен клуб – Винарска визба „Тиквеш“ Кавадарци“, кое ќе се залага за развивање и унапредување на ракометниот спорт не само во интерес на членството, туку и во интерес на работните луѓе и на граѓаните на Општина Кавадарци.

Седиштето на здружението е во Кавадарци.
Од Основниот суд во Кавадарци. (4750)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 20/99 за 1999 година се запишува здружение под име: „Фудбалски клуб „Сирково – 87“ од Сирково“, кое ќе се залага за омасовување и развој на фудбалскиот спорт, особено со помладите категории, како кадети и кадетки, младинци и младинки, сениори и сениорки, како и за организирање на разни натпревари во областа на фудбалскиот спорт.

Седиштето на клубот е во с. Сирково.
Од Основниот суд во Кавадарци. (4751)

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 1/98 во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓаните „Сојуз на инвалиди на трудот на РМ – Здружение на инвалиди на трудот – Кочани“, со седиште во Кочани, на ул. „Никола Карев“ бб.

Лице овластено за застапување на Здружението е претседателот на Здружението Лазар Сарафимов Митков.

Работата и активностите на Здружението ќе се однесуваат на: унапредување и спроведување на професионалната рехабилитација и вработувањето на инвалидите на трудот, подобрување на нивната материјална положба, унапредување на инвалидското осигурување, учеството во реализацијата на социјалната политика и други активности насочени кон остварувањето и заштитата на поединечните и посебните интереси на секој свој член.

Здружението на граѓани продолжува со својството на правно лице од неговото основање на 18.2.1985 година.

Од Основниот суд во Кочани. (4752)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 27/99 за 1999 година се запишува здружение под име: Ракометен клуб „Тиквеш“ од Кавадарци, кој ќе се залага за постојан развој и унапредување на ракометниот спорт, учество во РСМ, во ракометна лига, соработка со ракометни клубови и други организации, учество на турнири, соработка со ракометни клубови, организирање на курсеви, школи и предавање заради унапредување на ракометниот спорт.

Седиштето на клубот е на ул. „Западен Булевар“ бб Кавадарци

Од Основниот суд во Кавадарци. (4753)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 38/99 за 1999 година се запишува здружение под име: Фудбалски клуб „Победа“ од Кавадарци, кое ќе се залага за омасовување и развивање на фудбалскиот спорт особено со помладите категории, како кадети и кадетки, младинци и младинки, сениори и сениорки, како и учество во разни натпревари.

Седиштето на клубот е во Кавадарци на ул. „Вишешница“ бб.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4754)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 34/99 за 1999 година се запишува здружение под име: Стрелачки клуб „Кавадарци“ од Кавадарци кое ќе се залага за развивање, ширење и унапредување на стрелачкиот спорт и стручно оспособување на членството.

Седиштето на Здружението е во Кавадарци на ул. „Балканска“ бб.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4755)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 11/98 за 1999 година се запишува здружение под име: „Општински фудбалски сојуз“ од Кавадарци, кој ќе се залага за развој и унапредување на фудбалот, за создавање на материјални и други услови за негов развој, за соработка со други фудбалски сојузи и спортски организации во Републиката, како и стручно и спортско воспитување на членството.

Седиштето на клубот е во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4756)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 16/99 за 1999 година се запишува Фудбалски клуб „Љубаш“ с Манастирец, за омасовување и развој на фудбалскиот спорт, особено со помладите категории, како кадети и кадетки, младинци и младинки, сениори и сениорки и учество на разни натпревари.

Седиштето на фудбалскиот клуб „Љубаш“ е во с. Манастирец.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4757)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 25/99 за 1999 година се запишува здружение под име: „Здружение на пензионери на Општина Кавадарци“, кое ќе се залага за преземање активности за усогласување на посебните и заедничките интереси во областа на здравствената заштита на пензионерите, како и остварување на правата и интересите за задоволување на социјалните, станбените, културните и други потреби на членството.

Седиштето на здружението е во Кавадарци на ул. „7-ми септември“ бб

Од Основниот суд во Кавадарци (4758)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 50/99 за 1999 година се запишува здружение под име: Фудбалски клуб „Единство“ од с. Трстеник, кое ќе се залага за омасовување и развој на фудбалскиот спорт, посебно со кадети и кадетки, младинци и младинки, сениори и сениорки, како и во учество и организирање на фудбалски натпревари.

Седиштето на клубот е во с. Трстеник.

Од Основниот суд во Кавадарци (4759)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 23/99 за 1999 година се запишува здружение под име: „Народна техника на Општината Кавадарци“ од Кавадарци, кое ќе се залага за здобивање со техничка култура, низ организиран воспитно образовен процес на знаења, умеења и навики особено за младите, оспособување на младите за истражувачка работа, развој на нивните истражувачки способности, на иноваторството, пронаоѓаштвото, рационализаторството и конструкторството, унапредување на заштита на човековата средина.

Седиштето на здружението е во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци (4760)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 48/99 за 1999 година се запишува здружение под име: Машки пинг – понгарски спорт меѓу граѓаните на Општината Кавадарци, давање предлози до машкиот Пинг – понгарски сојуз на Македонија за решавање на проблемите од областа на овој спорт, како и давање свое мислење, предлози и сугестии по материјали на Сојузот.

Седиштето на здружението е во Кавадарци

Од Основниот суд во Кавадарци. (4761)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 52/99 за 1999 година се запишува здружение под име: Кик бокс клуб „Кавадарци“ од Кавадарци, кое ќе се залага за преземање активности за постојан развој на Кик боксин спортот преку форми на спортување и рекреација; развивање на меѓусебна соработка и организирање на спортски натпревари.

Седиштето на клубот е во Кавадарци на ул. „Балканска“ бр. 2.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4762)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 31/99 за 1999 година се запишува здружение под име: Општинско друштво на еколози „Одеќ“ – Кавадарци кое ќе се залага за унапредување на сите форми за заштита на човековата околина.

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. „Маршал Тито“ бб.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4763)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 49/99 за 1999 година се запишува здружение под име: Фудбалски клуб „Космос“ од с. Бегниште, кое ќе се залага за омасовување на фудбалскиот спорт особено со помладите категории како кадети и кадетки, младинци и младинки, сениори и сениорки, како и во неговото учество на разни натпревари.

Седиштето на клубот е во с. Бегниште.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4764)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 29/99 за 1999 година се запишува здружение под име: „Велосипедски клуб „Тиквеш“ од Кавадарци. Основната цел на здружението е постојан развој и унапредување на физичката култура и на велосипедскиот спорт. Седиштето на здружението е во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4765)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 35/99 за 1999 година се запишува здружение под име: Фудбалски клуб „Марена“ од Марена, кое ќе се залага за развивање на фудбалскиот спорт особено со помладите категории како: кадети и кадетки, младинци и младинки, сениори и сениорки, како и учество во натпревари.

Седиштето на клубот е во с. Марена.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4766)

Во регистарот на Здружение на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 22/99 за 1999 година се запишува здружение под име: Радио клуб „Искра“ од Кавадарци кој ќе се залага за откривање и развивање на талентираноста и способноста на младите за творештво, во науката и техниката, професионално насочување на младите низ творечките активности, пошироко запознавање на граѓаните со достигнувањата на науката и во техниката, и примена на техничките знаења, и науки во секојдневниот живот, поттикнување на иноваторството, пронаоѓаштвото, рационализаторството и конструкторството како и за развивање на активности од хуманитарен карактер.

Седиштето на здружението е во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4767)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 57/99 за 1999 година се запишува здружение под име: Одбојкарски клуб „Тиквеш“ од Кавадарци, кој ќе се залага за омасовување и развој на одбојкарскиот спорт, особено со помладите категории, како кадети и кадетки, младинци и младинки, сениори и сениорки, и преземање на разни активности за учество на натпревари од пријателски и официјални карактер.

Седиштето на клубот е во Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (4768)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 5/99 од 12.02.1999 година отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија увоз-извоз „Бонго“ – Прилеп ПО, со седиште на ул. „Гоце Делчев“ бр. 5, запишан во регистарска влошка 1-15288 со решение Срег. бр. 4824/94 од 21.12.1994 год., на Окружниот стопански суд Битола, со жиро сметка бр. 41100-601-30853 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, согласно чл. 64 ст.1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Прилеп. (4789)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 34/99 од 12.02.1999 год., над ПП за производство, сообраќај, промет и трговија на големо и мало „Атанас Јагнето“ од с. Д. Агларци, Битола, со дејност трговија на големо и мало и ж/ка 40300-601-62527 при ЗПП Битола се отвора стечајна постапка, не се спроведува и заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (4790)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 31/99 од 15.02.1999 год., над ПП „Фортуна“ претпријатие за увоз-извоз на големо и мало од Битола, ул. „Арон Ароести“ бр. 58-а, со дејност трговија на големо и мало и жиро сметка 40300-601-6701 при ЗПП Филијала Битола се отвора стечајна постапка, не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (4791)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 1/99 од 18.02.1999 година отвори стечајна постапка над стечајниот должник Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги увоз-извоз „Беба Комерц“ од Кичево со седиште на ул. „Моша Пијаде“ бр. 12, но истата не се спроведе поради немање на материјални средства.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги увоз-извоз „Беба Комерц“ од Кичево ул. „Моша Пијаде“ бр. 12, согласно чл. 64 ст. 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (4792)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 232/98 од 22.04.1998 год., е отворена стечајна постапка над должникот ПТП „Мантинг“ од с. Желино.

За стечајен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Етем Исени од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање, рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 23.3.1999 година во 9:30, соба број 7/1 при овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (4793)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст. бр. 8/97 од 19.02.1999 година, а по предлог на стечајниот управник на стечајниот должник Водостопанско претпријатие „Полог“ од Тетово ул. „Борис Кидрич“ б.б. и жиро-сметка 41500-601-2234 при ЗПП на РМ – Филијала Тетово се отвора постапка за присилно порамнување во стечај помеѓу должникот и неговите доверители на начин што стечајниот должник ВП „Полог“ од Тетово обврските спрема своите доверители, е должен да ги исплати и во износ од 60% утврден во текот на постапката без камата, во рок од 2 години по правосилноста на решението за одобреното присилно порамнување.

Рочиште за присилно порамнување се определува за ден 23.3.1999 година во 12 часот, соба бр. 7/1, на кое се повикуваат доверителите за склучување на присилно порамнување.

Доверителите можат да гласаат по писмен пат, а ако доверителот е правно лице кон поднесокот со кој гласа мора да приложи доказ дека поднесокот го потпишал застапникот.

Од Основниот суд во Тетово. (4794)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст. бр. 375/98 од 9.02.1999 година се укинати мерките на обезбедување над стечајниот должник ПП „Бл-компани“ од Тетово ул. „Благоја Тоска“ бр. 29/19 и жиро-сметка 41500-601-9271 при ЗПП на РМ – Филијала

Тетово кои беа определени со решение Ст бр. 375/98 од 26 11 1998 година, а објавени во „Сл. весник“ бр. 60 од 15 12 1998 година

Од Основниот суд во Тетово (4795)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Ст бр 25/98 од 17 02 1999 година се отвора постапка за присилно порамнување во стечај помеѓу должникот ПТУУ „Менада“ од Тетово ул „Страшо Пинџур“ бр 35-41 и жиро-сметка 41500-601-51558 при ЗПП – Филијала Тетово, и неговите доверители, а по предлог на стечајниот управник. Според овој предлог стечајниот должник обврските спрема своите доверители е должен да ги исплати во 100% износ во рок од 3 месеца со камата сметано од 8 04.1998 година до денот на исплатата, а сето по правосилност на решението за одобреното присилно порамнување.

Рочиште за присилно порамнување се определува за ден 25 03 1999 година во 10,30 часот, соба бр 7/1 на кое се повикуваат доверителите за склучување на присилното порамнување.

Од Основниот суд во Тетово (4796)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенија подолу наведени заклучена е стечајната постапка над следните стечајни должници

Со решение Ст бр. 408/97 од 4 02.1999 година спрема ПТП „Електрон“ од Тетово

Со решение Ст бр 256/98 од 12.02.1999 година спрема ПТУП „Боки комерц“ од с Туденце.

Со решение Ст бр 357/97 од 15.02.1999 година спрема ПТП „Кате комерц“ од Брвеница

Со решение Ст бр 351/97 од 15 02.1999 година спрема ПТУП „Арти комерц“ од с Каменеане.

Со решение Ст бр 364/97 од 15 02.1999 година спрема ПТП „Циту“ од Тетово

По правосилноста на решенијата стечајните должници да се бришат од регистерот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I – Скопје

Од Основниот суд во Тетово. (4797)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенија подолу наведени заклучена е стечајната постапка спрема следните стечајни должници

Со решение Ст. бр 32/96 од 12 02.1999 година спрема ПТП „Милерид компани“ од с Пирок

Со решение Ст бр 131/97 од 20 01.1999 година спрема ЗО „Кемофармаџија“ од Тетово

Со решение Ст бр 59/98 од 4 02.1999 година спрема ПТП „Нега“ од Тетово

Со решение Ст бр 60/97 од 1 02 1999 година спрема ПТУП „Афродита компани“ од Тетово.

Со решение Ст бр 250/97 од 1 02 1999 година спрема ПППУ „Нова слога“ од с Жилче

По правосилноста на решенијата стечајните должници да се бришат од регистерот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (4798)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст бр 388/98 од 4 12 1998 год., заклучена е стечајната ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инжињеринг и трговија „Интерком инжињеринг“ – Скопје со седиште на ул „Мито Хаџивасилев“ бр 30/7 и жиро сметка 40100-601-352830.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистерот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст бр. 478/96 од 21 12.1998 год., заклучена е стечајната ликвидациона постапка над должникот Туристички центар „Медитеран 95“ – експорт-импорт Скопје со седиште во Градски трговски центар локал 4 со жиро сметка 40100-601-351779.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистерот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст бр 140/96 од 17.02.1999 год., заклучена е стечајната ликвидациона постапка над должникот Претпријатието АД „Трготекстил-малопродажба АД со по Феникс комерц“ ДОО – Скопје со седиште на ул „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр 50 и жиро сметка 40100-601-208694

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистерот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решението Ст бр. 2209/97 од 29.01.1999 год., заклучена е стечајната ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за трговија и угостителство „Мика комерц“ увоз-извоз ДОО – Скопје со седиште на ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 65/III-7 и жиро сметка 40100-601-302658.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистерот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје.

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решението Ст бр 168/96 од 19.01.1999 година, го одобри склученото присилно порамнување во стечај помеѓу должникот АД „Шампињони“ Кочани, во стечај и неговите доверители.

Должникот АД „Шампињони“ Кочани, презема обврска да ги исплати обврските према доверителите во висина од 100% од утврдените побарувања, во рок од 3 (три) години, сметано од денот на одобрувањето на присилното порамнување

Исплатата на долговите ќе се врши во пари, стока, пренесување на права на доверителите во висина на долгот што треба да се исплати или на друг начин по договор со странките

Решението за одобреното присилно порамнување има сила на извршна исправа спрема сите доверители чии побарувања се утврдени.

Склученото присилно порамнување има правно дејство и спрема доверителите што не ги пријавиле своите побарувања или се оспорени, ако истите дополнително се утврдат.

Стечајната постапка над должникот ад „Шампињони“, Кочани, отворена со решение на овој суд Ст.бр 168/96 од 3 2 1997 година, се запира

Стечајниот управник Фиданчо Цветанов се разрешува од должноста стечаен управник, а за извршител на должноста директор на ад „Шампињони“ Кочани, до избор на директор во редовна постапка се именува Фиданчо Цветанов дипломиран економист од Кочани.

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на ден 23 2.1999 година

Од Основниот суд во Кочани. (4783)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр 30/99 од 23.02 1999 г. над ПП „Савадао“ – Битола, ул „Даме Груев“ бр. 1, дејност трговија на мало, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4784)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 8/99 од 12.02.1999 година отвори стечајна постапка над должникот Приватно претпријатие за производство, услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз „Илинден“ – Прилеп ПО, со седиште на улица „Кукушка“ 21 Прилеп, запишан во регистарска влошка 1-16039 под Срег. бр 794/95 од 21.02.1995 година на Окружен стопански суд Битола и жиро сметка 41100-601-33262 во ЗПП-Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува согласно чл 64 ст 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Прилеп (4785)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 4/99 од 10.02.1999 година отвори стечајна постапка над должникот Производно прометно приватно претпријатие „Цуцул“ увоз-извоз Прилеп П.О. со седиште на ул. „Никола Тесла“ бр 5 во Прилеп, запишан во регистарска влошка 1-5225 со решение Срег. бр. 1374/92 од 27.03.1992 година на Окружен стопански суд Битола, со предмет на работење производство на тестенини, со жиро сметка бр 41100-601-11737 во Заводот за платен промет – Филијала Прилеп.

За стечаен судија е определена судијата Татјана Суслеска, судија во Основниот суд Прилеп.

За стечаен управник е определен Пренцов Тодор дипл. економист од Прилеп со адреса на Кеј „9-ти септември“ 70/1/10 со телефон 29-740.

Стечајната постапка на доверителот е отворена на ден 10.2.1999 годна во 10.00 часот.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот), и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да го означат предметот на кои постои различното право, начинот и основата на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар, во јавните книги во кои се запишани правата врз недвижностите (катастарот) како и правата од индустриска сопственост.

Се закажуваат рочишта и тоа собир на доверители, за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и собрание на доверители (извештајно рочиште) за ден 29.4.1999 година во 12.00 часот во судница, голема сала при Основниот суд во Прилеп.

Огласот за отворањето на стечајната постапка е истакнат на огласна табла на судот на 19.02.1999 година.

Од Основниот суд во Прилеп. (4786)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 7/99 од 17.02.1999 година отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за производство, услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз – „Крисмар“ – Прилеп, ПО, со седиште на ул. „Крушевска“ бр. 3 Прилеп, запишано во регистарска влошка 1-6320 со Срег. бр. 2847/92 од 15.07.1992 год., на

Окружен стопански суд Битола, со жиро сметка бр. 41100-601-19606 во Заводот за платен промет–Филијала Прилеп

Стечајна постапка не се спроведува но се заклучува согласно член 64 ст. 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Прилеп. (4787)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр 11/99 од 10.02.1999 година отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Фезо“ увоз-извоз Крушево, ПО, со седиште на ул. „Шула Мина“ бр. 28, запишано во регистарска влошка бр. 1-14622, под Срег. бр. 320/97 на Основен суд Битола од 3.03.1997 година, со жиро сметка 41100-601-25916 во експозитура Крушево на ЗПП.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува согласно чл. 64 ст 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Прилеп. (4788)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 247/98 од 23.02.1999 година над ПП „Фин Трејд“ – Битола ул. „Даме Груев“ бр 157, дејност трговија со жиро с/ка 40300-601-57268 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи

Од Основниот суд во Битола (5315)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст. бр. 129/96 од 25.02.1999 година, се запира стечајната постапка над Општественото претпријатие за земјоделско производство „Душан Кирик“ с. Росоман, отворена со решение Ст. бр. 185/95 од 17.02.19995 година на Окружниот стопански суд Скопје, по пријава на ОПЗП „Душан Кирик“ с. Росоман, бр. 03-57 од 06.02.1995 година.

Од Основниот суд во Кавадарци.

Основниот суд во Кавадарци, со решение Ст бр 13/96 објавува дека со решение на Окружен стопански суд Скопје Ст бр 788/92 од 17.05.1993 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „ЛАТА ПРО-МЕТ“ од Кавадарци, ул. „Радњанска“ бр 13.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Благој Кичев од Кавадарци, ул. „Скопска“ бр.7.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 25.03.1999 година во 8,00 часот, соба број 27 при овој суд

Од Основниот суд во Кавадарци. (5317)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л бр 311/99 од 09.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за градежништво, услуги и трговија „МОНТЕКС“ д.о. од Скопје, на ул. „Партизански одреди“ бр 101, со жиро-сметка 40120-601-300333.

За ликвидатор се определува Спиро Митревски од Скопје, со стан на ул. „Јане Сандански“ број 109-3/34 и тел.: 447-493.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (4948)

За ликвидатор се определува Лазар Трајков, со стан на ул. „Косовска“ број 12

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (4595)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л бр 357/99 од 03 02 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз, „Технон-комерц“ ц.о Скопје, на ул. „Бајрам Шабани“ бр. 46, со жиро-сметка 40100-601-34782

За ликвидатор се определува Ѓурчиновски Марко од Скопје, со стан на ул. „Љуба Петровиќ“ број 8 и тел.: 617-547.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4415)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л бр 336/99 од 02 02 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Приватно претпријатие „Елис“ за електро-монтажни работи увоз-извоз д о о Скопје, на ул. „Алекса Демниевски“ бр 27, со жиро-сметка 40120-601-225732

За ликвидатор се определува Заковски Илија од Скопје, со стан на ул. „Рузвелтова“ број 54 и тел. 741 545

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (4616)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л бр 221/99 од 22 12 1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно услужно и трговско претпријатие „Атлас-комерц“ увоз-

извоз ц.о. Скопје, на ул. „Овчеполска“ бр. 21, со жиро-сметка 40100-601-203539

За ликвидатор се определува Андоновски Митко од Скопје, со стан на ул. „Исаија Мажовски“ број 36/II-2 и тел.: 335-634.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (4715)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 294/99 од 24 02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за внатрешна и надворешна трговија „Механизација“ Станоја ДООЕЛ од Скопје, на ул. „Партизански Одреди“ бр. 117, со жиро-сметка 40120-601-112616

За ликвидатор се определува Андоновски Митко од Скопје, со стан на ул. „Исаија Мажовски“ број 36/II-2 и тел.: 335-634.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4714)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л бр 322/99 од 15.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и услуги „Универзал промет“ увоз-извоз д.о.о. од Скопје, на ул. „Џон Кенеди“ бр. 27-1-6, со жиро-сметка 40100-601-100863

За ликвидатор се определува Андоновски Митко од Скопје, со стан на ул. „Исаија Мажовски“ број 36/II-2 и тел. 335-634.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (4715)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 235/98 од 29.12 1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, монтажа, промет и инженеринг „Унител“ ц.о. Скопје, на ул. „АСНОМ“ бр. 58, со жиро-сметка 40100-601-68216.

За ликвидатор се определува Андоновски Митко од Скопје, со стан на ул. „Исаија Мажовски“ број 36/II-2 и тел. 335-634

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-

рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4716)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 252/98 од 13.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот за трговија на големо и мало експорт-импорт „Делишес-Хана-Комерц“ ц.о. Скопје, на ул. „Народен фронт“ бр. 23/4-15, со жиро-сметка 40100-601-153091.

За ликвидатор се определува Димитровска Мирјана од Скопје, со стан на ул. „Јани Лукровски“ број 10/44 и тел.: 126-004.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4717)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 140/98 од 25.11.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз „Колумбо-комерц“ д.о.о, Скопје, на ул. „11 Октомври“ бр. 2/10, со жиро-сметка 40100-601-96263

За ликвидатор се определува Стојан Марковски од Скопје, со стан на ул. „Горче Петров“ број 3/38 и тел.: 344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4227)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 276/98 од 05.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „Квалитет“ ц.о. с. Волково Скопје, ул. с. Волково, жиро-сметка 40120-601-30089

За ликвидатор се определува Стојан Марковски од Скопје, со стан на ул. „Горче Петров“ број 3/38 и тел.: 344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4228)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 329/99 од 15.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие

за работи во градежништво „Виа Инженеринг“ д.о.о. Скопје, на ул. „Козле“ бр. 74-а, со жиро-сметка 40120-601-75499

За ликвидатор се определува Ефтим Петров од Скопје, со стан на ул. „Козле“ број 47-а и тел.: 452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4238)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 300/99 од 15.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија „Сан Франциско“ ц.о. Скопје, на ул. „Самариска“ бр. 14, со жиро-сметка 40100-601-258060

За ликвидатор се определува Ефтим Петров од Скопје, со стан на ул. „Јане Сандански“ број 50/3/4 и тел.: 452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (4240)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 419/99 од 16.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за увоз-извоз, трговија на големо и мало застапништво на фирми и шпедиција и други услуги „Фолитек“ д.о.о. Скопје, на ул. „Прашка“ бр. 34, со жиро-сметка 40120-601-183881

За ликвидатор се определува Ефтим Петров од Скопје, со стан на ул. „Јане Сандански“ број 50/3-4 и тел.: 452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4242)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 304/99 од 09.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за прометни, економски, стопански и консулативни услуги „Сора“ д.о.о. Скопје, на ул. „50 Дивизија“ бр. 23-б, со жиро-сметка 40100-601-93987

За ликвидатор се определува Драгица Иванчикова од Скопје, со стан на ул. „Дрезденска“ број 15/II-12 и тел.: 363-730.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-

рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4597)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 297/98 од 09.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија „Ортопедик сведен“ д.о.о. Скопје експорт-импорт, на ул. „Јане Сандански“ бр. 15/2-18, со жиро-сметка 40100-601-304054

За ликвидатор се определува Драгица Иванчикова од Скопје, со стан на ул. „Дрезденска“ број 15/2-12 и тел. 363-730.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4598)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 441/99 од 22.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, туризам и трговија „Партнер Раде“ увоз-извоз д.о.о. со ПО Кавадарци, ул. „Вардарска“ бр. 9, од Кавадарци со жиро-сметка 41620-601-15101

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 75/98 од 6.VII.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ПТИ „БЕСТ и ПРОИНГ“, Скопје, на ул. „Г. Петров“ бр. 10-А, со жиро-сметка 40120-601-246143.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4213)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 210/98 од 02.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало „БОКО-КОМПАНИ“ д.о.о. Скопје, на ул. „Јане Сандански“ бр. 78/2-11, со жиро-сметка 40100-601-283721.

За ликвидатор се определува Пеовски Коста – од Скопје, со стан на ул. „Партизански одреди“ број 123/14 и тел.: 378-172.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4204)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 216/98 од 21.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „ГЕРМО-КОМЕРЦ“ ц.о., извоз-увоз д.о.о. Скопје, на ул. „Јане Сандански“ бр. 118/3-8, со жиро-сметка 40100-601-305852.

За ликвидатор се определува Игне Касниоски од Скопје, со стан на ул. „Торонто“ број 28 и тел.: 335-349.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4217)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 233/98 од 22.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет, посредување и услуги „РАЕК-КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, на ул. „Кримска“ бр. 38, со жиро-сметка 40100-601-383325.

За ликвидатор се определува Стојан Марковски – од Скопје, со стан на ул. „Горче Петров“ број 3/38 и тел.: 344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4218)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 144/98 од 25.11.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство „ЛАГ“ д.о.о. увоз-извоз од Скопје, на ул. „Антон Панов“ бр. 61-б, со жиро-сметка 40100-697-18124.

За ликвидатор се определува Стојан Марковски – од Скопје, со стан на ул. „Горче Петров“ број 3/38 и тел.: 344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4219)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 408/99 од 15.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско производно услужно претпријатие „Мистер х компани“ ц.о. експорт-импорт од Тетово ул. „151“ број 71 со жиро-сметка 41500-601-41128.

За ликвидатор се определува Стојан Марковски, со стан на ул. „Горче Петров“ број 3/38 и тел.: 344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (4220)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр 425/99 од 15.02 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „Пештер-комерц“ експорт-импорт д.о.о Скопје, на ул „Алпи“ бр. 67, со жиро-сметка 40100-601-173264.

За ликвидатор се определува Заковски Илија – од Скопје, со стан на ул „Рузвелтова“ број 54 и тел 741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (4222)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр 366/99 од 09 02 1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за промет на услуги „ЦНЦ Хофхеинг“ ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, на ул „9-ти Мај“ бр. 22-б, со жиро-сметка 40100-601-403649.

За ликвидатор се определува Стојан Марковски – од Скопје, со стан на ул „Горче Петров“ број 3/48.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4226)

Во огласот за ликвидација бр 4176, објавен во „Службен весник на РМ“ бр 10 од 25 февруари 1999 година на стр 497, во четвртиот ред наместо „за внатрешен и надворешен промет “Левас” ц о , треба да стои “за внатрешен и надворешен промет “ЛЕДАС” ц о

Во огласот за ликвидација бр 3343, објавен во „Службен весник на РМ“ бр 11 од 26 февруари 1999 година на стр 522, во четвртиот ред наместо “претпријатие “Ларис” доо експорт-импорт од Скопје, треба да стои “претпријатие “Ларис Традинг Компани” д о.о експорт-импорт Скопје

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

По пат на јавен оглас сопственикот Миле Илиевски од с.Велушина го продава целиот неподвижен имот, кој е во исклучива сопственост и негово владение врз основа на договор бр.П-49/94 заверен пред Основниот суд Битола, а се води на ПЛ бр.268 во Катастарската управа - катастар Битола за КО Граешница.

Имотот се состои во КП бр.71, нива, површина од 241 м², КП бр 74, лозје во површина од 372 м², КП бр 117, нива, површина од 2470 м², КП бр 118, нива, површина од 562 м², КП бр.133/1, нива, површина од 1069 м², КП бр 151, лозје, површина од 2310 м², КП бр 204, нива, површина од 1923 м², КП бр 229, нива, површина од 1790 м², КП бр 386/1, нива, површина од 2211 м², КП бр 522, нива, површина од 160 м², КП бр 768, шума, површина од 20 м², КП бр.818, нива, површина од 585 м², КП бр 819, кука, површина од 63 м², КП бр 819, нива, површина од 70 м², КП бр 819, двор, површина од 83 м², КП бр.821, нива, површина од 483 м², КП бр.822, нива, површина од 655 м², КП бр 833, нива, површина од 1061 м², КП бр.835, нива, површина од 595 м², КП бр 1066/1, ливада, површина од 1168 м², КП бр.1145, ливада, површина од 5405 м², КП бр.1265, ливада, површина од 2802 м², КП бр 1274, ливада, површина од 2113 м², КП бр.1405, ливада, површина од 1000 м², КП бр 1590, ливада, површина од 1275 м², КП бр 1686, нива, површина од 1475 м², и КП бр 1691, нива, површина од 274 м²

Имотот се продава за купопродажна цена од 13 000 германски марки

Заинтересираните лица да се јават кај сопственикот во с Велушина во рок од 30 дена.

Се продава земјоделско земјиште-нива во м.в.“Лака” КП бр 287, план 5, скица 17, класа 5, со површина 1419 м² за КО Оризари, што се води во ПЛ бр.750, сопственост на Мехмедовиќ Заимод од с.Г Оризари со живеалиште во с Г Оризари, за вкупна сума од 16 000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Славјанка Андреева, ул “Б Карпузов” бр 2, Велес. (5323)

Се продава земјоделско земјиште-нива 16/31 плеснаесет идеални триесетиединки од КП бр.2308/дел на м.в.“Праг”, нива 5 класа, површина од 2900 м², опишана во ПЛ бр.838, на КО Челопек, план Уп.бр.1103-2847/1 од 20.10.1998 година, сопственост на Мустафи вд Џабир Хава, за цена од 1.800.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул.“Илинденска” бр 76, Тетово. (5326)

Се продава земјоделско земјиште во катастарска општина Корешница. Парцела број 947 во место викано „Неволани“ нива со површина од 5159 м² во Катастарска општина Корешница. Сопственост на Копов Шабан од с. Корешница Демир Капија. Цена на продажба 15.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавува-

њето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат, за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинев Гело ул. „Маршал Тито“ бр. 138, Неготино (4696)

Се продава земјоделско земјиште во катастарска општина Прждево: парцела број 1107 во место викано „Сланец“, двор со површина од 714 м² во катастарска општина Прждево. Парцелата број 1107 во место викано „Сланец“ под објект со површина од 51 м² во катастарска општина Прждево, сопственост на Стефанов Димитар од Неготино ул. „Илинденска“ бр 11. Цена на продажба 32.000,00 денари

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат, за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинев Гело ул. „Маршал Тито“ бр. 138, Неготино (4697)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/6 идеален дел построено на КП број 231, 232, 233, 234/1, 234/2 и 235, план 3, скица 3, место викано „Полјана“, со вкупна површина од 16.494 м² во КО Речица, сопственост на Јовановиќ Живоин од Заечар, за цена од 2 ДМ по м²

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Јорданка Митевска Плоштад „Маршал Тито“ бр 35-1/2 во Куманово (4698)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр 767 плац бр 5, скица бр. 11, во м в „Ечменот“, нива од 4 класа, со површина од 3844 м², заведена во поседовен лист бр 111 за КО Оризаре, сопственост на Арифид Насим од с. Оризаре, општина Липково, Куманово

Се повикуваат соседите чие земјоделско земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат, за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување. Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до адвокатот Среќко Младеновски од Куманово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 15, Куманово. (4699)

Се продава дел од 5/6 (пет идеални шестини) од земјоделско земјиште построено на КП број 393, план број 3, скица број 8, на место викано „Чимово“, нива, класа 3, со површина од 3348 метри квадратни, поседовен лист број 104, во КО Пирок, сопственост на Рушити Рушит Исен, Рушити Рушит Наџи, Рушити Рушит Рами, Рушити Рушит Метали и Рушити Рушит Изет, сите од село Пирок, Тетово, за цена од 160 000,00 денари

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат, за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на

првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Тодор Бошковски ул. „ЈНА“ бр. 61, Тетово. (4700)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 (една идеална половина) од КП бр 2688 на м.в. „Селестрица“, нива, 3 класа, со површина од 2402 м² на КО Доброште, за цена 60.000,00 денари сопственост на Тахири Илми Кемал од с Доброште – Тетово

Се повикуваат заедничките сопственици и сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат, за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири ул. „ЈНА“ бр. 41 во Тетово. (4701)

Се продава земјоделско земјиште – една идеална половина од парцела КП бр. 11598/1 – нива, класа втора, чија вкупна површина изнесува 16276 метри квадратни на место викано „Црвена вода“, заведена во поседовен лист број 11287 за КО Битола, сопственост на лицето Талевски Богоја од Битола, ул. „Партизанска“ бр. 75/4, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат, за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до продавачот Талевски Богоја или нотар Веселинка Дербанова – Крстевска, ГРОЗД Л-5, Битола (4702)

Се продава земјоделско земјиште нива построена на КП број 117 план 4 скица 2, место викано „Меѓудрумиште“, култура нива, класа 3, со површина од 756 м² сопственост на Цветковиќ Светомир, с Ново Село, за цена од 20 000,00 денари, заведена во поседовен лист 31 за КО Ново Село, Куманово

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат, за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Драган Георгиев, ул. „11 Октомври“, бр. 1 а, Куманово (4703)

Се продава земјоделско земјиште нива построена на КП број 2580 план 11 скица 35, место викано „Трница“, култура нива, класа 1, со површина од 2730 м² сопственост на Азизи Адем Јенуз, за цена од 80 000,00 денари, заведена во поседовен лист 390 за КО Слупчане, Куманово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат, за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Севим Дестани, ул. „11 Октомври“, бр 1 а, Куманово (4704)

Се продава земјоделско земјиште во КО Росоман, Кавадарци, КП 5009, план 20, скица 17, викано место „Илиндеска“, кат. култура 12, кат. класа 1, површина 486 м², заведено во имотен лист бр. 1312 во сопственост на Милошевиќ Венцислав, ул. „Орце Николов“, бр. 17, Кавадарци, по цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопственици и соседите (чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат, за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексков“, бб., 91430, Кавадарци. (4705)

Се продава земјоделско земјиште во КО Марена, Кавадарци, КП 1889, план 10, скица 6, викано место „Овчка Река“, к. култура лозје, к. класа 3, површина 5599 м² заведено во поседовен лист бр. 978 во сопственост на Темков Трајков Ристо, ул. „Киро Спанцов“ бр. 17, по цена од 90.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопственици и соседите (чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“, писмено да се изјаснат, за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексков“ во Кавадарци. (4706)

Се продава земјоделско земјиште во КО – Кавадарци 1, КП – 7470/1, план 14, скица 14, викано место – „Глувчовец“, к. култура – пасиште, к. класа 5, површина 130 м² заведено во имотен лист бр. 3563 и КП – 7469/1, план 14, скица 14, викано место „Глувчовец“, к. култура – лозје, к. класа 5, со површина од 719 м² и тоа 5/6 од површината, заведено во имотен лист бр. 4469 во сопственост на Колев Петре од Кавадарци ул. „Г. Гако-виќ“ бр. 2 по цена од 25.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопственици и соседите (чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“, писмено да се изјаснат, за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексков“ бб. 91430 – Кавадарци. (4707)

Се продава земјоделско земјиште во КО – Кавадарци 1, КП – 6396, план 12, скица 12, викано место „Самарот“, кат. култура – нива, кат. класа 6, површина 570 м², КП – 6397, план 12, скица 12, викано место „Самарот“, кат. култура – нива, кат. класа 6, површина 2422 м² и КП – 6402, план 12, скица 12, викано место „Самарот“, кат. култура – нива, кат. класа 6, површина 2851 м² заведено во имотен лист бр. 3353, во сопственост на Јагода Ризова од Кавадарци, ул. „Киро Каракулев“ бр. 11, по цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопственици и соседите (чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“, писмено да се изјаснат, за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото

на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексков“ бб. 91430 – Кавадарци. (4708)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

- Пасош бр.659565/96 издаден од УВР - Куманово на име Рецели Адвие, с.Миретовац, Куманово. (4770)
- Пасош бр.532738 на име Билали Мехмед, с.Грешница, Кичево. (4849)
- Пасош бр.280847/94 издаден од УВР - Скопје на име Шандуловска Силвана, ул.Железничка бр.38, Скопје.
- Пасош бр.1095767/98 издаден од УВР - Скопје на име Шандуловски Страхил, ул.Железничка бр.38, Скопје.
- Пасош бр.057898/93 издаден од УВР - Скопје на име Шандуловски Јордан, ул.Железничка бр.38, Скопје.
- Пасош бр.213822/94 издаден од УВР - Скопје на име Николов Ацо, ул.16 бр.6, Волково, Скопје. (4866)
- Пасош бр.819789/96 издаден од УВР - Скопје на име Атанасоска Јорданка, бул.Ј.Сандански бр.76/58, Скопје. (4867)
- Пасош бр.888905/96 издаден од УВР - Скопје на име Ирена Мијоска, ул.А.Јовков, бр.35, Скопје. (4876)
- Пасош бр.764064/95 издаден од УВР - Скопје на име Мифтари Бајрамша, ул.Метохиска бр.54, Скопје.
- Пасош бр.0931931 издаден од УВР - Куманово на име Садик Зарифе, с.Слупчане, Куманово. (4935)
- Пасош бр.1030851/97 издаден од УВР - Скопје на име Илиевски Бојан, ул.Ј.Гаргарин бр.54/7-6, Скопје.(4936)
- Пасош бр.1047918/97 на име Азизи Башким, с.Боговиње, Тетово. (4937)
- Пасош бр.839139/96 издаден од УВР - Скопје на име Јусуф Алберт, ул.Ј.Геров бр.6 а, Скопје. (4987)
- Пасош бр.563443/95 издаден од УВР - Скопје на име Кофрц Есат, ул.104 бр.13, Скопје. (4996)
- Пасош бр.346243/94 издаден од УВР - Куманово на име Петковиќ Стојан, нас.Карпош ул.10 бр.10, Куманово. (5014)
- Пасош бр.251807 на име Зуфери Агрон, с.Жуниње, Гостивар. (5104)
- Пасош бр.0019332 издаден од МВР Охрид на име Богоески Драган, с.Д.Лакорчеј, Охрид. (5105)
- Пасош бр.0498551 издаден од МВР Гевгелија на име Петров Јово, с.Негорци, Гевгелија. (5141)
- Пасош бр.389268 издаден од УВР - Скопје на име Фета Каили, ул.А.Панов, Скопје. (5157)
- Пасош бр.973325 издаден од УВР - Скопје на име Бафкаровски Сефедин, с.Батинци, Скопје. (5158)
- Пасош бр.0952181 издаден од УВР - Скопје на име Милошевиќ Данило, ул.Волвоградска бр.13, Скопје.
- Пасош бр.973654/96 издаден од УВР - Скопје на име Тапарчевска Мартина, ул.К.Рацин бр.20/40, Скопје.
- Пасош бр.921629 на име Тимов Васил, ул.Ристо Курчиев бр.6-11, Струмица. (5248)
- Пасош бр.270624/94 на име Незаќет Ајдири, Долна Белица, Струга. (5249)
- Пасош бр.976748/97 издаден од УВР - Скопје на име Јегмир Сулејмани, с.Копаница, Скопје. (5312)
- Пасош бр.0445783 издаден од УВР - Скопје на име Мишевски Зоран ул. Радушка бр.64, Скопје. (5314)
- Пасош бр.1001189/97 издаден од УВР - Скопје на име Трајчев Невенка, ул.Ч.Кантарџиев бр.11 а, Скопје.
- Пасош бр.0130922 издаден од УВР - Скопје на име Рамадани Насер, с.Г.Лисиче ул.Б.Николов бр.42, Скопје. (5320)

- Пасош бр 1042377/98 издаден од УВР - Тетово на име Бекири Гајур, с Каменјане, Тетово (5327)
- Пасош бр 0863695 на име Јакуп Дука, Дебар (5386)
- Пасош бр 854848 на име Реџеп Џеват, ул Осогово бр.1, Куманово. (5390)
- Пасош бр.613690 на име Стрезоски Венко, с Подгорци, Струга. (5394)
- Пасош бр 799475 на име Јашари Миљазим, с Матејче, Куманово (5403)
- Пасош бр 968988/97 на име Љупчо Николовски, с Поешево, Битола (5532)
- Пасош бр 371685/94 на име Велиу Севди, ул Славеј Планина бр 27, Струга (5534)
- Чекови од тековна сметка бр.3072-05 Чек од бр 3802949 до 3802958 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Крстевска Трајка, Скопје (4775)
- Чекови од тековна сметка бр 38558-49 Чек бр 2131545 до 2131550, 2131538 и 1534640 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тасевски Васко, Скопје.
- Чекови од тековна сметка бр 96485-61 Чек бр 3535545 до 3535554 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Зечевиќ Катица, Скопје. (5006)
- Чекови од тековна сметка бр 1668858 Чек бр 3356308 до 3356314 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Бранислав Станчевски, Скопје (5199)
- Чекови од тековна сметка бр 20743-54 Чековите од бр 4237536 до 4237540 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Серафимов Марко, Скопје (5226)
- Чекови од тековна сметка бр 5087/58 чек бр.987684 и 987685 на име Ристе Спироски, ул 27 март бр 22, Струга (5251)
- Чекови од т-ска бр118093 и чек бр 3618390, 3618391 и 3618392 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Десовски Зоран, Скопје (4229)
- Работна книшка издаден од Кичево на име Марина Божиноска, Скопје (4710)
- Работна книшка издаден од Скопје на име Маријана Миленковска, Скопје. (4711)
- Работна книшка издаден од Скопје на име Сузана Каранфиловска, Скопје. (4712)
- Работна книшка издаден од Скопје на име Соња Андреевска, Скопје. (4930)
- Работна книшка на име Анастасова Бети, ул К Маркс бр.70, Кочани (4938)
- Работна книшка на име Андонов Димитар, ул С Стојменски бр 18, Веница. (4939)
- Работна книшка на име Атанасова Виолета, с Пеклани, Веница. (4940)
- Работна книшка на име Измет Алими, Тетово (4941)
- Работна книшка на име Бесник Алими, Тетово (4943)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Атанас Топузовски, Скопје (4949)
- Работна книшка на име Зенкоски Идавер, ул Енгелсова бр.4, Кичево (4966)
- Работна книшка на име Минчева Латинка, Кратово
- Работна книшка на име Цвета Антоска, ул В Ц Трена бр 10, Тетово (4985)
- Работна книшка на име Саздов Никола, Велес (4988)
- Работна книшка на име Тони Димитров, ул И Л.Рибар бр 81, Штип. (4989)
- Работна книшка на име Трпеска Зора, Охрид. (4990)
- Работна книшка на име Самјаноска Славица, Кичево
- Работна книшка на име Анета Стојановска, Кичево
- Работна книшка на име Јонузи Ќама, Кичево (4993)
- Работна книшка издаден од Скопје на име Блажевска Јованка, Скопје (5001)
- Работна книшка на име Димовска Верица, ул Игманска бр 81, Велес (5074)
- Работна книшка на име Манов Петре, ул Првوماјска бр.27, Велес. (5091)
- Работна книшка на име Стојановска Царева, ул Ј Сандански бр 65, Битола. (5092)
- Работна книшка на име Мино Атанасов, Кочани
- Работна книшка на име Шефередин Нуредини, с Романовце, Куманово (5094)
- Работна книшка на име Василиковски Јован, Битола.
- Работна книшка на име Стефановски Гоце, Битола
- Работна книшка на име Ристевска Ирена, ул Б Рогаинов бр.44, Битола. (5108)
- Работна книшка на име Марица Савевска, ул Г Делчев бр.76, Демир Хисар (5109)
- Работна книшка на име Хани Бурхан, Струга (5110)
- Работна книшка на име Ислами Агрон, с Радолишта, Струга (5111)
- Работна книшка на име Ајша Алиова, Радовиш (5126)
- Работна книшка на име Костадиновски Косто, ул Б.Тоска бр.41/13, Тетово (5127)
- Работна книшка на име Бранко Ангеловски, Кочани
- Работна книшка на име Кокев Јован, с Зрновци, Кочани (5135)
- Работна книшка на име Аврамовски Иван, ул 4 јули бр 126, Кочани (5136)
- Работна книшка на име Тромбески Томе, ул Б Буха, Битола (5137)
- Работна книшка на име Цокоски Фатмир, с Окиси, Струга (5138)
- Работна книшка на име Христоски Кире, Прилеп.
- Работна книшка на име Иванова Мирјана, Св Николе (5140)
- Работна книшка на име Аникијев Раде, Штип. (5142)
- Работна книшка на име Цветко Маринковски, с Жилче, Тетово (5143)
- Работна книшка на име Реџепи Шабан, Гостивар
- Работна книшка на име Петар Ампов, ул М Горки бр 19, Богданци. (5145)
- Работна книшка издаден од Скопје на име Пешков Киро, Скопје (5149)
- Работна книшка издаден од Скопје на име Савев Даниел, Скопје. (5150)
- Работна книшка издаден од Скопје на име Ќерим Бериша, Скопје (5151)
- Работна книшка издаден од Скопје на име Бишевац Исмет, Скопје (5152)
- Работна книшка издаден од Скопје на име Митко Гацев, Скопје (5163)
- Работна книшка на име Небие Бајрами, Струга.(5180)
- Работна книшка на име Лотеска Сузана, Охрид (5182)
- Работна книшка на име Милан Златанов, Струмица
- Работна книшка на име Бинев Ангел, Струмица
- Работна книшка на име Попоски Живорад, Тетово
- Работна книшка издаден од Скопје на име Докиќ Божица, Скопје. (5197)
- Работна книшка на име Весовски Владко, Скопје
- Работна книшка на име Михаилов Златко, Делчево
- Работна книшка на име Маркоска Милена, Кичево
- Работна книшка на име Ѓоргиев Д Тони, Радовиш
- Работна книшка на име Тонев Митко, Злетово, Пробиштип (5206)
- Работна книшка на име Бајрамоски Вебија, Кичево
- Работна книшка на име Јаковлеска Славица, Зубовце Гостивар (5208)

- Работна книшка на име Спасиќ Станимир, Велес.
 Работна книшка на име Мамиров Ерхан, Битола.
 Работна книшка на име Стојанов Димитар, Велес.
 Работна книшка на име Рифатова Цеваир, Велес.
 Работна книшка на име Изероски Адем, Мак.Брод.
 Работна книшка на име Башким Адели, Тетово.
 Работна книшка на име Маја Насипавска, Куманово.
 Работна книшка на име Игнески Зоран, Гостивар.
 Воена книшка на име Давидов Јордан Ванчо, с.Мијанци, Гевгелија. (5123)
 Воена книшка издадена од Скопје на име Рајков Нецо, Скопје. (5159)
 Чековна картичка за 1 год. издаден од УСО "Боро Петрушевски", Скопје на име Блажевски Павле, Скопје. (5172)
 Свидетелство на име Бурим Алим, с.Непроштено, Тетово. (4946)
 Свидетелство за 8 одд. на име Мемедов Ергуан, Делчево. (4947)
 Свидетелство на име Мијовски Лазар, Штип. (4948)
 Свидетелство за 5 одд. на име Ангел Ѓоргиев, Велес.
 Свидетелство на име Ганзоски Александар, Прилеп.
 Свидетелство и диплома на име Мухареми Вјоса, ул.184 бр.14, Тетово. (4952)
 Свидетелство на име Хајри Асани, Тетово. (4954)
 Свидетелство за 1 год. на име Бајрами Зулфикари, с.Неготино, Гостивар. (4955)
 Свидетелство за 8 одд. на име Идрис Целили, с.Селце Тетово. (4956)
 Свидетелство на име Радил Бакиу, Тетово. (4957)
 Свидетелство на име Мустафи Шпензије, с.Синичане, Тетово. (4958)
 Свидетелство за 8 одд. на име Хилмет Алими, Тетово. (4959)
 Свидетелство за 8 одд. на име Бесник Алими, Тетово.
 Свидетелство за 8 одд. на име Зарије Алими, Тетово.
 Свидетелство за 8 одд. на име Тахиџи Фатмире, с.Требош, Тетово. (4962)
 Свидетелство на име Костадиноски Саше, Тетово.
 Свидетелство за 5 одд. на име Костадиноски Саше, Тетово. (4972)
 Свидетелство на име Авет Бекири, Тетово. (4973)
 Свидетелство за 8 одд. на име Мустафи Надије, Гостивар. (4974)
 Свидетелство за 7 одд. на име Чакаровска Сузана, ул.Ленинова бр.12, Ресен. (4975)
 Свидетелство за 8 одд. на име Савева Снежана, с.Зрновци, Кочани. (4976)
 Свидетелство за 8 одд. на име Петровски Николчо, Делчево. (4977)
 Свидетелство на име Гојко Станоев, Нов Истаоник, Кочани. (4979)
 Свидетелство за 8 одд. на име Ајрула Јакупи, Тетово.
 Свидетелство за 8 одд. на име Љика Џафир, Тетово.
 Свидетелство за 8 одд. на име Мухареми Сафет, с.Ранковица, Гостивар. (4982)
 Свидетелство на име Салиески Коста, Гостивар.
 Свидетелство за 4 одд. на име Спасевски Ванчо, Делчево. (4994)
 Свидетелство за 8 одд. на име Димитриевски Благојчо, Делчево. (4995)
 Свидетелство на име Младеновски Златко, Берово.
 Свидетелство за 8 одд. на име Рамадани Шељибаре, с.Дебарџе, Тетово. (4998)
 Свидетелство за 8 одд. на име Цанески Реџеп, с.Дебриште, Прилеп. (4999)
 Свидетелства од 1 до 4 год. и диплома на име Гордана Севдиловска, Прилеп. (5000)
 Свидетелство за 8 одд. на име Стојановски Гордан, Кр.Паланка. (5002)
 Свидетелство за 8 одд. на име Ибиши Назиф, с.Жеровјане, Гостивар. (5003)
 Свидетелство за 8 одд. на име Аљибер Шабани, с.Синичане, Тетово. (5004)
 Свидетелство на име Газменд Синани, с.Чегране, Гостивар. (5005)
 Свидетелство за 8 одд. на име Османи Муели, с.Радиовце, Гостивар. (5007)
 Свидетелство за 8 одд. на име Поцева Б.Снежана, с.Ињево, Радовиш. (5012)
 Свидетелство за 8 одд. на име Стефанов Јорданчо, Кочани. (5095)
 Свидетелство за 3 год. на име Рашидов Џавид, ул.Братство и Единство бб, Винаца. (5096)
 Свидетелство за 8 одд. на име Симонов Митко, с.Зрновци, Кочани. (5097)
 Свидетелство за 8 одд. на име Садије Јусуфи, Тетово.
 Свидетелство за 8 одд. на име Атанасовска Драгица, с.Непроштено, Тетово. (5099)
 Свидетелство за 6 одд. на име Сехратлич Нурадин, с.Црквино, Велес. (5100)
 Свидетелство на име Амети Шефкет Раман, с.Требош, Тетово. (5101)
 Свидетелство за 8 одд. на име Елмази Фатиме, с.Балиндол, Гостивар. (5112)
 Свидетелство на име Јусуфи Садије, Тетово. (5113)
 Свидетелство за 8 одд. на име Маневски А.Кире, с.Еловец, Велес. (5114)
 Свидетелство за 5 одд. на име Таскова Виолета, с.Подареш, Радовиш. (5115)
 Свидетелство за 8 одд. на име Таскова Виолета, с.Подареш, Радовиш. (5116)
 Свидетелство за 8 одд. на име Китановски Тони, ул.Б.Кидрич бр.9, Делчево. (5117)
 Свидетелство на име Ангелов Слободан, с.Град Делчево, Делчево. (5118)
 Свидетелство на име Митевски Венцо, Делчево.
 Свидетелство за 8 одд. на име Данчевски Драги, Делчево. (5120)
 Свидетелство за 8 одд. на име Ангеловски Душко, Делчево. (5122)
 Свидетелство за 8 одд. на име Василев Илија, Радовиш. (5122)
 Свидетелство за 8 одд. на име Младенова Стефка, с.Шлегово, Кратово. (5124)
 Свидетелство за 8 одд. на име Сузана Јусанова, Кочани. (5125)
 Свидетелство за 8 одд. на име Садики Садик, Тетово.
 Свидетелство на име Блажевски Драге, с.Брвеница, Тетово. (5130)
 Свидетелство на име Хасим Шабани, с.Гургурница, Тетово. (5131)
 Свидетелство на име Арсовски Златко, Тетово. (5132)
 Свидетелство за 5 одд. на име Шабаноска Лејла, Тетово. (5133)
 Свидетелство за 8 одд. на име Топузоска Милка, с.Битуше, Гостивар. (5134)
 Свидетелство за 1 год. на име Ристов Велин, с.Пеклани, Винаца. (5148)
 Свидетелство на име Николова Емилија, с.Уларци, Кочани. (5153)

- Свидетелство за 8 одд. на име Роберт Ивановски, Кочани. (5154)
- Свидетелство за 8 одд. на име Светлана Кировска, Радовиш. (5160)
- Свидетелство на име Зулафет Шасир, Струга. (5162)
- Свидетелство за 5 одд. на име Џеват Мустафовски, с Јокреново, Прилеп (5167)
- Свидетелство за 8 одд. на име Колашинац Ермин, Прилеп (5168)
- Свидетелство за 8 одд. на име Миланчо Костадинов, с.Карбинци, Св.Николе. (5170)
- Свидетелство за 8 одд. на име Ленче Илиевска, Пробиштип. (5171)
- Свидетелство за 8 одд. на име Венцо Стоилков, с Козјак, Св.Николе. (5174)
- Свидетелство на име Ремзи Халили, Тетово. (5175)
- Свидетелство за 8 одд. на име Селмани Зелмије, Тетово (5176)
- Свидетелство за 7 одд. на име Селмани Џорије, Тетово. (5177)
- Свидетелство за 8 одд. на име Селмани Шелниле, Тетово. (5178)
- Свидетелство на име Мустафи Фарук, Тетово. (5179)
- Свидетелство за 8 одд. на име Рамадани Арзије, Гостивар (5189)
- Свидетелство од 1 до 4 одд. на име Зибearи Муамед, Тетово (5191)
- Свидетелство за 8 одд. на име Лазаров Никола, Штип (5193)
- Свидетелство за 8 одд. на име Арсова Раде Далиборка, с.Облешево, Кочани. (5193)
- Свидетелство на име Адиље Ибраими, Тетово (5195)
- Свидетелство за 8 одд. на име Петков Јонче, Кратово. (5198)
- Свидетелство за 8 одд. на име Нуредини Љазам, Тетово (5200)
- Свидетелство за 8 одд. на име Минир Абдулаи, Тетово. (5201)
- Свидетелство за 8 одд. на име Трајческа Петар Јорданка, с.Тркање, Винаца (5211)
- Свидетелство за 2 год. на име Благојчо Гоцевски, Штип (5212)
- Свидетелство за 6 одд. на име Благојчо Зафиров, с.Зрновци, Кочани. (5213)
- Свидетелство за 8 одд. на име Лаурета Калоши, Тетово (5214)
- Свидетелство на име Јованов Гоце, Штип (5223)
- Свидетелство за 8 одд. на име Усеиновски Сатим, Ресен. (5224)
- Свидетелство на име Симеон Цветанов, Кочани. (5227)
- Свидетелство за 5 одд. на име Чаушки Николчо, Берово (5227)
- Свидетелство на име Јусуфи Дехрае, с.Радолишта, Струга (5228)
- Свидетелство за 8 одд. на име Зековски Исмаил Екрем, с.Мелница, Велес (5229)
- Свидетелство за 8 одд. на име Етем Билали, Тетово (5234)
- Свидетелство за 8 одд. на име Саидин Саити, Тетово (5234)
- Свидетелство за 8 одд. на име Мендухије Феџули, Тетово (5232)
- Свидетелство за 4 год. на име Маринкова Гордана, Тетово (5233)
- Свидетелство за 8 одд. на име Спасов Бранко, Радовиш (5234)
- Свидетелство за 8 одд. на име Дервишоска Емина, Прилеп (5237)
- Свидетелство за 8 одд. на име Хавзиу Нуриорман, Гостивар (5238)
- Свидетелство за 1 год. на име Арја Сешор, Гостивар (5240)
- Свидетелство за 4 одд. на име Алемоски Агим, с.Житоше, Крушево (5240)
- Свидетелство за 5 одд. на име Лакота Елза, Прилеп. (5242)
- Свидетелство на име Саџетин Салипи, Тетово. (5242)
- Свидетелство за 8 одд. на име Руфи Руштити, Тетово. (5244)
- Свидетелство за 8 одд. на име Бегљије Лумани, Тетово. (5244)
- Свидетелство за 1 год. на име Рамадани К Јонус, с.Челопек, Тетово. (5245)
- Свидетелство на име Добрешиоски Методија, Прилеп. (5246)
- Свидетелство на име Елсадит Велурин, Тетово. (5247)
- Ученичка книшка на име Назифе Бекири, с.Нераште Тетово. (4944)
- Ученичка книшка на име Џамбаски Бранко, Кочани (4945)
- Диплома на име Авродита Ахмеди, Тетово. (4945)
- Диплома на име Иљаса Љатифи, с.Виштица, Куманово (4969)
- Диплома на име Бари Илази, Тетово (4970)
- Диплома за 3 и 4 год. на име Димче Стоименов, Винаца, Кочани. (5018)
- Диплома на име Јовановиќ Даниела, Куманово (5102)
- Диплома за 3 степен на име Рашидов Цавид, Винаца. (5146)
- Диплома на име Алили Мустаф, Гостивар (5188)
- Диплома на име Хабиб Исеини, Гостивар (5188)
- Диплома на име Фатиме Селмани, Тетово (5210)
- Диплома на име Сарамандова Елена, Радовиш (5221)
- Диплома на име Крстов Панче, Кочани (5222)
- Дозвола за работа на помошен член на посада на воздухоплов бр.213/0346 издаден од Министерство за сообраќај - Скопје на име Добреска Елизабета, Скопје. (4709)
- Престанува со вршење на дејност од 17.02.1999 година ТП "АМБЛА-МАГ" млекарница Благоја Милан Ангеловски, ул.Илинденска бр.16, Крива Паланка. (4830)
- Решение бр.25-1590 од 04.07.1994 год. на име Ракипи Абдулведут, Тетово. (4864)
- Возачка дозвола на име Јован Каилоски, Берово (4963)
- Здравствена легитимација на име Цоневски Никица, ул.К.Рацин бр.2, Пробиштип. (4963)
- Решение на име Куртишапаја Феџула, Гостивар. (5155)
- Решение бр.11-1129 од 05.10.1990 год. на име Благоја Петрески, ул.Партизанска бр.89, Демир Хисар. (4965)
- Одобрение бр.13-19-3159/2 за компензациони работи со странство издаден од Министерството за стопанство - Скопје на име ТП "Железар" АД Скопје. (5190)
- Решение уп.бр.25-3352 издадено од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име Хасан Халим и Мејрем, Скопје (5155)
- Решение бр.13-19-3463/2 за компензациона работа со странство издадено од Министерство за стопанство Скопје на име ТП "Железар" АД Скопје (5194)
- Решение бр.13-19-4479/2 издадено од Министерство за стопанство Скопје на име ТП "Железар" АД Скопје. (5190)
- Решение бр.2586/1 издадено од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име СРД "Екскузив" Африм Имире, Скопје. (5250)
- Правоаголен печат под назив. Адвокат Зоран М Петровиќ (Бакли), ул.Пајко Мало бр.6, Скопје (4769)
- Тркалезен печат под назив. Друштво за производство инженеринг трговија и услуги ПУМ МИГ Здравко ДОО ЕЛ експорт - импорт Скопје. (4769)

Чекови од тековна сметка бр.317-22 Чек бр.3229984, 3229985 и 3229986. издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Вучковска Русинка, Скопје. (5252)

Чекови од тековна сметка бр.11253876 Чек бр.3499210 и 3499211 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Томова Натка, Скопје. (5319)

Чекови од тековна сметка бр.38946-65 Чековите од бр.9000157273 до 9000157282 од бр.9900017117 до 9900017120 и 9900017121. издаден од Стопанска банка АД Скопје на име Слободан Кутревски, Скопје. (5369)

Чекови од тековна сметка т-ска 559/89 чек бр.183470, 183471, 204661 до 204670 издаден од Стопанска Банка филијала Охрид на име Димеска Гордана, кеј М.Тито бр.9, Охрид. (5400)

Работна книшка издадена од Скопје на име Младеновски Ѓуро, Скопје. (5260)

Работна книшка издаден од Скопје на име Велкова Рабије, Скопје. (5311)

Работна книшка издаден од Скопје на име Бајрам Амет, Скопје. (5313)

Работна книшка издаден од Скопје на име Исмет Арслани, Скопје. (5321)

Работна книшка издаден од Скопје на име Сашо Видески, Скопје. (5322)

Работна книшка издаден од Скопје на име Крстевски Зоран, Скопје. (5325)

Диплома на име Божиновски Лазар, Куманово. (5530)

Уверение АДР за стручна оспособеност на возачи на моторни возила бр.626 од 1996 год. издаден од Македонија сообраќај - Скопје на име Мирчевски

Петре ул. Франклин Рузвелт бр.52-1/4, Скопје. (5310)

Правоаголен печат под назив : Пекара "Нико" Вучевски Боре ул. Перо Наков бр.50 Скопје. (5309)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-23/99

СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА КАБЛИ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик е ЈП „Електростопанство на Македонија“ со седиште во Скопје, на ул. „11 Октомври“ бр. 9, за потребите на Електродистрибуциите при ЈП ЕСМ.

1.2. Предмет на набавката се енергетски кабли чии спецификации со карактеристики и количини заинтересираните ќе може да ги подигнат секој работен ден од 12 до 14 часот во соба бр. 3, на деветти кат во Административната зграда на ул. „11 Октомври“ бр. 9.

1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавни набавки, односно со отворање на понудите на лице место.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на каблите.

2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка, со сите давачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство, на паритет (нагласено во понудата) ДДП магацин, во ДЕМ, со посебно искажан данок на вкупната вредност на стоката.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и тоа само еден начин на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на каблите.

2.6. Карактеристиките на каблите што понудувачот ги нуди во понудата треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудата и придружната документација од странските понудувачи мора да биде преведена на македонски јазик, да биде оригинална или заверена копија, верна на оригиналот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финансиска и економска способност, согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет, кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи, согласно член 22, став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да е оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.4. Понудата треба да содржи референтна листа на производителот.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Цена на чинење 50

4.2. Рок на испорака 20

4.3. Начин на плаќање 30

Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на отворањето на понудите.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:

ЈП „Електростопанство на Македонија“ (Комисија за јавни набавки) ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91.000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 18.03.1999 година, во 13 часот, во салата за состаноци во подрумот на Административната зграда на ЈП „ЕСМ“ на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои немаат целокупна документација, како и оние кои не се изработени според барањата на овој отворен повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-24/99
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА БЕТОНСКИ СТОЛБОВИ И НОГАРИ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик е ЈП „Електростопанство на Македонија“ со седиште во Скопје, на ул. „11 Октомври“ бр. 9, за потребите на Електродистрибуциите при ЈП ЕСМ

1.2. Предмет на набавката се бетонски столбови и ногари според спецификации со типови, количини и должини, заинтересираните ќе може да ги подигнат секој работен ден од 12 до 14 часот во соба 3, на деветти кат во Административната зграда на ЈП ЕСМ на ул. „11 Октомври“ бр. 9

1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавни набавки, односно со отворање на понудите на лице место.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на столбовите и ногарите.

2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка, со сите давачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство, на паритет (нагласено во понудата) ДДП магацин, во ДЕМ, со посебно искажан данок на вкупната вредност на стоката.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и тоа само еден начин на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на столбовите

2.6. Карактеристиките на столбовите и ногарите што понудувачот ги нуди во понудата треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на набавката

2.8. Понудата треба да има рок на важност

2.9. Понудата и придружната документација од странските понудувачи мора да биде преведена на македонски јазик, да биде оригинална или заверена копија, верна на оригиналот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финансиска и економска способност, согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет, кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи, согласно член 22, став 3 од Законот за јавни набавки Документот за бонитет треба да е оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.4. Понудата треба да содржи референтна листа на производителот.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Цена на чинење 50

4.2. Рок на испорака 20

4.3. Начин на плаќање 30

Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на отворањето на понудите.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:

ЈП „Електростопанство на Македонија“ (Комисија за јавни набавки) ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91.000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 22.03.1999 година, во 10 часот, во салата за состаноци во подрумот на Административната зграда на ЈП ЕСМ на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои немаат целокупна документација, како и оние кои не се изработени според барањата на овој отворен повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-22/99
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик е ЈП „Електростопанство на Македонија“ со седиште во Скопје, на ул. „11 Октомври“ бр. 9, за потребите на Електродистрибуциите во Македонија.

1.2. Предмет на набавката се 35 (триесет и пет) енергетски трансформатори според следните карактеристики:

Трофазен маслен дистрибутивен трансформатор предвиден за:

- работа на отворен и затворен простор,
- траен погон при нормално оптеретување и ладење ONAN,
- фреквенција 50 Hz,
- надморска висина од 1.000 м.,
- максимална амбиентна температура + 40 степени Целзиусови,
- опсег на регулација на примарна страна +/- 2x2,5 % ,
- напон на куса врска 4 % .

Останатите карактеристики на трансформаторите заинтересираните понудувачи ќе може да ги добијат во Административната зграда на ЈП „ЕСМ“, во соба бр. 3 на деветти кат, секој работен ден од 12 до 14 часот.

1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавни набавки, односно со отворање на понудите на лице место.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на трансформаторите.

2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка, со сите давачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство, на паритет (нагласено во понудата) ДДП магацин, во ДЕМ, со посебно искажан данок на вкупната вредност на стоката.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и тоа само еден начин на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на трансформаторите.

2.6. Карактеристиките на трансформаторите што понудувачот ги нуди во понудата треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудата и придружната документација од странските понудувачи мора да биде преведена на македонски јазик, да биде оригинална или заверена копија, верна на оригиналот.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финансиска и економска способност, согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет, кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи, согласно член 22, став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да е оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.4. Понудата треба да содржи референтна листа на производителот.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Цена на чинење 50,
4.2. Рок на испорака 20,
4.3. Начин на плаќање 30,
Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на отворањето на понудите.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:

ЈП „Електростопанство на Македонија“; (Комисија за јавни набавки) ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91.000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 18.03.1999 година, во 10 часот, во салата за состаноци во подрумот на Административната зграда на ЈП „ЕСМ“ на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои немаат целокупна документација, како и оние кои не се изработени според барањата на овој отворен повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки и ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-12/99 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ДРВЕНИ СТОЛБОВИ СПОРЕД ПРИЛОЖЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик е ЈП „Електростопанство на Македонија“ со седиште во Скопје, на ул. „11 Октомври“ бр. 9, за потребите на подружниците низ цела Македонија.

1.2. Предмет на набавката се дрвени столбови според следните должини и количини:

1.2.1. 8 метри 120 парчиња,
1.2.2. 9 метри 1.640 парчиња,
1.2.3. 10 метри 1.350 парчиња,
1.2.4. 11 метри 580 парчиња,
1.2.5. 12 метри 730 парчиња,

Столбовите треба да се импрегнирани со црна импрегнација.

1.3. Повикот е јавен отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавни набавки, односно со отворање на понудите на лице место.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на столбовите.

2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка, со сите давачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство, на паритет (нагласено во понудата) ДДП магацин, (треба да се има во предвид дека столбовите ќе се носат скоро низ сите градови на Македонија), во ДЕМ, со посебно искажан данок на вкупната вредност на стоката.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и тоа само еден начин на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на опремата.

2.6. Карактеристиките на столбовите што понудувачот ги нуди во понудата треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија. И покрај тоа ЕСМ ќе врши технички прием на столбовите со своја стручна Комисија.

2.7. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

2.8. Понудата треба да има рок на важност.

2.9. Понудата со придружната документација од странските понудувачи мора да биде преведена на македонски јазик.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финансиска и економска способност, согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет, кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи, согласно член 22, став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да е оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

3.3. Претставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.4. Понудувачот треба да достави банкова гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

3.5. Понудата треба да содржи референтна листа на производителот.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- 4.1. Цена на чиниене 50
- 4.2. Рок на испорака 20
- 4.3. Рок на плаќање 20
- 4.4. Квалитет 10

Бројот на поените ќе се делат на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на отворање на понудите.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“ (Комисија за јавни набавки) ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91.000 Скопје.

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 19.03.1999 година, во 10 часот, во салата за состаноци во подрумот на Административната зграда на ЈП ЕСМ на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, оние кои немаат целокупна документација, како и оние кои не се изработени според барањата на овој отворен повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр.26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-08/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1 Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-99 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2 Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

- 1.2.1 Солна киселина 33% 790 тони
- 1.2.2 Натриум хидроксид 42%-45% 480 тони

- 1.2.3 Фери хлорид 58 тони
- 1.2.4 Алуминиум сулфат 75 тони
- 1.2.5 Амонијак 27% 3.600 кг
- 1.2.6 Хидразин хидрат 24% 3.240 кг

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. РАСПРЕДЕЛБА НА НАБАВКАТА ПО ПОДРУЖНИЦИ И РОКОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАБАВКАТА

2.1. Распределба на набавката по подружници:

е бр.	БАРАНИ ПРОИЗВОДИ	РЕК Битола	РЕК Осломеј	Енергетика	Вкупно
1.	Солна киселина 33%(т)	/	115	675	790
2.	Натриум хидроксид-лужина 42 – 45%(т)	225	75	180	480
3.	Фери хлорид(т)	20	38	/	58
4.	Алуминиум сулфат (т)	/	75	/	75
5.	Амонијак 27% (кг)	/	/	3.600	3.600
6.	Хидразин хидрат 24%(кг)	/	/	3.240	3.240

2.2. Рокот на испорака на сите производи од предметната набавка е 31.12.1999 година, по диспозиција на Набавувачот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата може да го опфати целиот обем на набавката или само дел од позициите на набавката. (дозволена е делумна понуда).

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција (за која се конкурира) од обемот на набавката, како и вкупната вредност на целата набавка, (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство).

3.4. Понудата да се однесува на паритет ф-ко магацин на набавувачот, според распоредот даден во точка 2 од овој повик, без вклучен данок на промет и изразена во денари.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3.7. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.

3.8. Понудата треба да има рок на важност.

3.9. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки.

4.2.1 Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години со количините, датумите и примачите.

4.2.2 Понудувачот треба да достави технички карактеристики (спецификации) за производите што ги нуди со кои го потврдува квалитетот и стандардот на производите.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. (оригинални документи или заверени копии верни на оригиналот).

4.4 Претставници на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

5 КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

(согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

5.1. Цена – 70 поени.

5.2. Начин на плаќање – 30 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2 Секој понудувач може да учествува само со една понуда

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 19.03.1999 во 13 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите

6.6 Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија достави

БАРАЊЕ БР. 02-835/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот повик е Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ул. „12 Ударна бригада“ б б., тел: 115-133.

1.2 Предмет на набавката е потрошен канцелариски материјал наведен во списокот број 1.

1.3 Списокот за набавка по Јавниот повик може да се добие секој работен ден од 07-15 часот во просториите на Фондот од Комисијата за јавни набавки

1.4. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следните критериуми:

- квалитет на производот;
- висина на цената;
- рок на испорака;
- рок и начин на плаќање.

1.5. Постапката по Јавниот повик се спроведува на начин и во согласност со Законот за јавни набавки.

II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

2.1. Понудите со придружната документација се доставуваат во согласност со член 53 и 54 од Законот за јавни набавки и треба да содржат вид, марка и потекло на производот.

2.2. Рокот на доставување на понудите по ова барање е 7 дена од денот на објавувањето на повикот.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

3.1. Понудите кои не се предадени во определениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите во барањето, односно во согласност со Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

3.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

3.3. Дополнителни појаснувања во врска со месечните потреби за доставување на количините кои се предмет на јавната набавка можат да се добијат на телефон 115-133 локал, 109 при Фондот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ број 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16-43/88

1. Предмет на јавното барање: – Потрошен материјал и ситен инвентар за лична и колективна заштита по список број 1.

Наведениот список може да се подигне во Министерството за одбрана секој работен ден во време од 11,00 до 13,00 часот во соба бр. 702.

Испораката на бараните производи е франко Скопје во рок од 30 дена од склучување на договорот.

2. Во понудата да бидат дадени:

- предмет на понудата,
- цена, без пресметан данок на промет,
- рок на испорака и
- рок и начин на плаќање.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми-квалитетот на производите кој ќе се види од доставените мостри,

- висина на цената,
- рок и начин на плаќање,
- рокот на испорака.

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

– документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ број 32/98),

– извод од регистрација на дејноста,

– документ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација, издадена од надлежен орган

– документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен орган.

Бараната документација да се достави во оригинал примерок или заверена копија од нотар.

5 Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

6 Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просторите на Министерството за одбрана со почеток во 11,00 часот, шеснаесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Во случај шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, недела, или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудата да се достави на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија ул. „Орце Николов“ бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

7 Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 10 21 67.

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ број 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16-45/77 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

1 Набавувач на јавниот повик е Министерството за одбрана на Република Македонија.

2 Предметот на јавната набавка е прибирање документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на

- Месен нарезок од 150 гр
- Говедски нарезок од 150 гр
- Свинска паштета од 150 гр или 75 гр
- Јунешка паштета од 150 гр или 75 гр

3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

II СОДРЖИНА

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација за

- техничко-технолошки бонитет,
- економско-финансиски бонитет,
- расположлива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката,

- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,

– немање на правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган

- документ за регистрација за вршење на нивната дејност

Бараните документи да се достават во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

Документација за ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на овој ограничен повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Крајниот рок на доставување на документацијата е 10 дена од денот на објавување во „Службен весник на РМ“.

Документацијата да се достави на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија ул. „Орце Николов“ бб, Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе во Министерството за одбрана во соба број 710.

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на дедениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 091/10 22 92.

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ број 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 16-43/83

1. Предмет на јавното барање

-1/1 – Навлака за перница со димензии 80×60 см и со преклоп од 15 см во должина на навлаката

8.000 парчиња

-1/2- Чаршаф војнички со димензии 240×150 см

15.000 парчиња

-1/3- Чаршаф за маса трпезариска со димензии 140×240 см

1.000 парчиња

-1/4- Перница војничка со димензии 75×55 см

250 парчиња

Производи на реден број 1/1 до 1/3 да бидат со квалитет 100% памук белејќи платно со тежина над 150 грама/м² и со процент на собирање од 4 до 6%.

Производот на реден број 1/4 да биде со квалитет, платно шифон со тежина над 150 грама/м² и со полнило од полиестерско силклонирано бело влакно со тежина од 1 200 грама.

Испораката на бараните производи е франко Скопје, Штип и Битола во рок од 30 дена од склучување на договорот.

2. Во понудата да бидат дадени.

- цена, без пресметан данок на промет,
- рок на испорака и
- рок и начин на плаќање.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- квалитет на производот,
- висина на цената,
- рок и начин на плаќање,
- рок на испорака.

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржи-

ната на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ број 32/98),

- извод од регистрација на дејноста,
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација, издадена од надлежен орган,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен орган,
- сертификат за квалитетот на производите што се нудат (основниот материјал), издаден од надлежен орган за квалитет во Републикава и по еден примерок на производот што се нуди.

Бараната документација да се достави во оригинал примерок или заверена копија од нотар.

5 Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на комисијата да ѝ предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат предвид за разгледување.

6 Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 11.00 часот, петнаесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Во случај петнаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудата да се достави на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија, ул „Орце Николов“ бб Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите кои ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 10 21 67.

Врз основа на член 10, а во врска со член 33 алинеја 2 од Законот за јавни набавки (Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 231-6894/1-99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. „Димче Мирчев“ бб. – Скопје.

2. Предмет на јавниот повик бр. 231-6894/1/99 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на јавната набавка на интелектуална услуга и тоа:

а) Изработка на компаративна студија за оправданоста и потребата од менување на членот 17 на Уставот на РМ, во која треба да биде дефиниран поимот на приватноста и да се класифицираат неговите различни делови во правото на англо-саксонските држави (САД, Велика Британија, Канада, Австралија), Франција, Германија и други држави, дефинирање на поимите „приватно“ и „јавно“; правната заштита на приватноста изразена преку меѓународни документи; компаративен преглед на уставната заштита на правата на приватност во повеќе држави во советот, компаративен преглед на законодавствата кои ја регулираат ова областа, како и оправдувања за повреда на приватноста и проблеми кои се однесуваат на специјалните случаи на повреда на приватноста,

б) изработка на предлог за пристапување кон измена на членот 17 на Уставот на РМ со предлог член (амандман) и негово образложение;

в) Подготовка на закон со кој ќе се регулира постапката на прислушување на комуникациите и заштитата на базите на податоци добиени низ активностите на надлежните државни органи, или подготовка на соодветна регулатива која ќе биде инкорпорирана во важечките закони заснована на компаративните искуства во повеќе држави во светот.

Содржината на оваа проблематика треба да опфати дефинирање на основните поими врз кои се базира донесувањето на законот, постапката и начинот преку кои ќе се изведува оваа активност на надлежните државни органи, можноста за употреба на информациите добиени по пат на прислушување на комуникациите како доказ пред суд, како и начинот на вршење на контрола над регуларноста на постапката на прислушувањето. Во рамките на понудената содржина посебно треба да бидат наведени причините за донесување на законот односно соодветната регулатива, како и образложение на понудените решенија.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат сите правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација, кои по оценка на комисијата би биле повикувани да достават понуди за предметната набавка.

2. Понудувачите своето учество на јавниот повик можат да го пријават за извршување на предметот на набавката утврдена во дел I точка 2 од овој повик, врз основа на оценка дали тие имаат:

– искуство и стручен кадар со звање за извршување на набавката – за правните лица односно искуство, звање и стручност – за физичките лица, од предметната област;

– издадени стручни трудови, публикации, книги, магистерски труд односно докторска дисертација од предметната област;

– документ дека нема правосилна пресуда за изречена мерка за безбедност – забрана за вршење дејност;

– документ за регистрација за вршење на соодветна дејност (за правните лица), односно решение за работен однос (за физичките лица)

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНАЦИЈА

1. Понудувачите треба да ги приложат документите и податоците кои се приложуваат кон пријавата од дел II точка 2 на овој повик.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

3. Рок за прием на документацијата изнесува 15 дена од денот на објавувањето на јавниот повик во „Службен весник на РМ“ и „Нова Македонија“ што воедно е и рок на важност на јавниот повик. Во случај на неистовремено објавување на повикот важи рокот на повикот објавен во последното средство за јавно информирање.

4. Документацијата се доставува до набавувачот, Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, Скопје ул. „Димче Мирчев“ бб, секој работен ден до 15,00 часот, преку Архивот до Комисијата за јавни набавки формирана за набавка на интелектуална услуга.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

За дополнителни информации понудувачот може да контактира на телефон 143-236 и 111-237.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, го поништува отворениот јавен повик бр. 6/98, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 51 од 17.10.1998 година, за набавка на дождовни кабаници – 2.000 парчиња.

Комисија за јавни набавки на МВР

ОБЈАВИ

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основна за пресметување на даноците и придонесите од платата за месец февруари 1999 година не може да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

шифра	гранка	основица
0101	Електростопанство	9.357
0102	Производство на јаглен	3.509
0105	Производство на нафтени деривати	8.101
0106	Производство на железна руда	–
0107	Црна металургија	6 783

0108	Производство на руди на обоени метали	7.419
0109	Производство на обоени метали	9.906
0110	Преработка на обоени метали	5 029
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	3.708
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	4.192
0113	Металопреработувачка дејност	5.426
0114	Машиноградба	4.429
0115	Производство на сообраќајни средства	4.945
0117	Производство на електрични машини и апарати	5.654
0118	Производство на базни хем. производи	6 325
0119	Преработка на хемиски производи	10.061
0120	Производство на камен, чакал и песок	6.247
0121	Производство на градежен материјал	16.193
0122	Производство на режана граѓа и плочи	2.121
0123	Производство на финални произв. од дрво	3.858
0124	Производство и преработка на хартија	4 892
0125	Производство на текстил, предива и ткаен.	4.217
0126	Произв. на готови текстилни производи	3.879
0127	Производство на кожа и крзно	1.924
0128	Произв. на кожни обувки и галантерија	2.124
0130	Производство на прехранбени производи	7 428
0131	Производство на пијалаци	8.105
0132	Производство на добиточна храна	5 636
0133	Производство и преработка на тутун	7.982
0134	Графичка дејност	5.377
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	4 331
0139	Производство на разновидни производи	8.737
0201	Земјоделско производство	5 053
0202	Земјоделски услуги	8.328
0203	Рибарство	3.895
0300	Шумарство	5 455
0400	Водостопанство	5.387
0501	Високоградба	3.985

0502	Нискоградба и хидроградба	4 513
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	4.239
0601	Железнички сообраќај	6.424
0604	Воздушен сообраќај	10.677
0605	Друмски сообраќај	4.804
0606	Градски сообраќај	5.288
0608	Претоварни услуги	–
0609	ПТТ услуги и врски	8.613
0701	Трговија на мало	6.293
0702	Трговија на големо	13 841
0703	Надворешна трговија	8.505
0801	Угостителство	6 260
0802	Туристичко посредување	4 495
0901	Занаетчиски услуги и поправки	5 043
0902	Лични услуги и услуги на домаќинство	4 896
1001	Уредување на населби и простори	5.922
1002	Станбена дејност	9.577
1003	Комунална дејност	6.544
1101	Банкарство	11 844
1102	Осигурување на имоти и лица	12.159
1103	Услуги во областа на прометот	10.656
1104	Проектир. и сродни техн услуги	5.771
1105	Геолошки истражувања	6 690
1106	Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	6.915
1109	Деловни услуги	7.974
1201	Образование	6.118
1202	Научно истражувачка дејност	7 413
1203	Култура, уметност и информации	6.236
1204	Физичка култура и спорт	5.387
1301	Здравствена заштита	6.590
1302	Општествена заштита на децата и младина и социјална заштита	5.067
1401	Органи на државна власт, единици на локалната самоуправа и други облици	6.588

1402	Самоуправни интересни заедници	7.002
1403	Здруженија	9.388
1404	Политички партии, општествени организации, здруженија и други организации	8 404

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

Врз основа на членот 12 од Законот за персонален данок од доход („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96 и 28/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец февруари 1999 година која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 9.700,00 денари.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
328. Одлука за определување на царински квоти за 1999 година согласно Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Словенија	525
329. Одлука за основање на Национален комитет 2000.	526
330. Одлука за назначување национален координатор за Глобалниот фонд за животна средина (ГЕФ)	527
331. Одлука за распишување оглас за именување заменик на Јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје	527
332. Одлука за давање на користење недвижен имот	527
333. Одлука за замена на недвижности	528
334. Одлука за замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште	528
335. Одлука за определување на услови за градба за објектот „Перманентна ГПС станица“, што треба да се гради во општината Охрид	528
336. Одлука за определување на услови за градба на објектот „Бензинска пумпа со придружни објекти“, што ќе се гради покрај магистралниот пат М-4, делница Тетово-Гостивар, стационата 2+250 десно, општина Тетово	529
Објава за плата по работник која претставува основица за пресметување на даноци и придонеси од плата за месец февруари 1999 година	555
Објава за просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец февруари 1999 година	556